

# **Народна банка на Република Македонија**



## **Месечна информација 4/2012**

Мај, 2012 година

## Резиме

**Макроекономските движења во македонската економија во текот на април, од монетарен аспект, беа релативно поволни.** На девизниот пазар, и покрај исплатата на поголем износ дивиденда на странски акционер, не беа забележани поголеми притисоци врз девизниот курс и девизните резерви. Со тоа, девизните резерви се задржаа на соодветното ниво, во согласност со политиката на фиксен девизен курс. Просечната стапка на инфлација во април се задржа на нивото од 2,5%, колку што изнесуваше и заклучно со март, при годишна динамика малку побрза од очекуваната, но условена од фактори коишто се оценети како еднократни. Овие фактори придонесоа и за минимално нагорно придвижување кај просечната базична стапка на инфлација, којашто во периодот јануари-април изнесува 1,5%. *Ваквите претежно поволни остварувања, како и најновите оценки за наредниот период за побавен економски раст, ниска и контролирана инфлација, сè уште бавни кредитни текови и платнобилансна позиција којашто ќе овозможи раст на девизните резерви, создадоа простор за олабавување на монетарната политика.* Следствено, **на почетокот на мај НБРМ одлучи да ја намали основната каматна стапка за 25 базични поени на 3,75%, давајќи му на тој начин поддршка на растот на домашната економија.** Ризиците поврзани со неизвесноста околу надминувањето на должничката криза во евро-зоната и ефектите врз глобалната и домашната економија и натаму се присутни и дополнително нагласени со бројните тековни шпекулации за можните сценарија за Грција и евро-зоната. Оттука, останува потребата од натамошно претпазливо водење на монетарната политика и постојано следење на макроекономските остварувања, на домашен и на глобален план.

**Расположливите високофреквентни податоци за економската активност за првиот квартал на 2012 година упатуваат на влошена производствена активност и намалена надворешнотрговска размена.** **Физичкиот обем на индустриското производство** во март забележа пад од 8,5% на годишна основа, произлегува од намаленото производството на енергија (струја и нафтени деривати), електрична опрема (поврзана со хемиската индустрија) и облека. Со тоа, обемот на индустриското производство веќе седум месеци по ред бележи негативни движења, а годишниот пад во првиот квартал од годината достигна 8,4%. Понискиот извоз од хемиската и металната индустрија и на енергија услови номинален годишен пад на **извозот на стоки** во првиот квартал од 1,8%, по постојаното забавување на растот во претходните три квартали. Намаленото производство и извоз се одразија и врз **увозот на стоки**, којшто исто така забележа номинален пад на годишна основа од 6,4%, поради понискиот увоз на обоени метали, железо и челик и хемиски производи. **Кај останатите сектори, остварувањата се претежно поповолни.** Во периодот јануари-февруари, **сообраќајот во телекомуникациите** сè уште расте, со годишна стапка на раст од 17,3%. Годишниот раст кај прометот во **трговијата на големо** и натаму е висок и е приближно на нивото од претходниот квартал (17,5%), но растот кај **трговијата на мало** значително забавува и е сведен на 0,7% (од 11,7% во претходниот квартал). Од останатите дејности, единствено **вредноста на извршените градежни работи** бележи годишен пад од 28%, што речиси во целост произлегува од февруарските остварувања, поради релативно високата споредбена основа и понеповолните временски услови во споредба со истиот период од претходната година. Сепак, *вредноста на издадените одобренија за градење* од почетокот на годината постојано расте, а податоците за март упатуваат на значително зголемување на градежната активност во наредниот период, за што покрај високоградбата, ќе придонесат и зафатите во нискоградбата, чијашто вредност претставува највисок забележан износ во последните четири години.

**Индикативните категории на агрегатната побарувачка, во реални показатели, упатуваат на пониска лична потрошувачка и послаба инвестициска активност во првиот квартал на 2012 година.** Имено, и покрај умерениот раст на доходот на населението и на кредитите (како дополнителен извор на финансирање), останатите показатели за *личната потрошувачка* се негативни, што упатува на поголема воздржаност кај населението од потрошувачка. Согледувањата за *инвестициската активност* се засноваат врз пониското индустриско производство во првото тримесечје, но и врз пониските извршени градежни работи и странски директни инвестиции во периодот јануари-февруари на годишна основа. Ова само делумно би се неутрализирано со повисоките државни капитални инвестиции и побрзиот раст на кредитите на претпријатијата во првиот квартал, како и со зголемениот увоз на средства за работа во првите два месеца од годината.

Според последните расположливи податоци за билансот на плаќања, **во периодот јануари-февруари 2012 година беше остварен дефицит на тековната сметка од 66,8 милиони евра, или 0,9% од БДП,** што во однос на истиот период од претходната година претставува подобрување на салдото за 1,4 п.п. од БДП. Ваквата поволна динамика произлегува од понискиот трговски дефицит и повисоките приливи од приватни трансфери (натамошен висок нето-откуп од менувачкото работење). **Кај капитално-финансиската сметка се остварени нето-приливи од 56,8 милиони евра, или 0,8% од БДП, во услови на нето-приливи врз основа на СДИ од 71 милион евра, или 0,9% од БДП.** Високофреквентните податоци од надворешниот сектор покажуваат проширување на трговскиот дефицит во март, додека поволните движења на менувачкиот пазар продолжуваат и во април, со зголемен обем. На 30.4.2012 година, **брuto девизните резерви** изнесуваа 2.062 милиона евра, што е речиси на нивото од крајот на претходната година (намалување за 6,9 милиони евра).

**Вкупниот депозитен потенцијал на банките продолжи да расте и во текот на април 2012 година, но со поумерена динамика во споредба со претходниот месец.** Вкупните депозити на банките во април беа повисоки за 9,3% на годишна основа, а забавувањето во однос на стапката на раст од 9,5% во претходниот месец произлегува од намалувањето на депозитите на претпријатијата на месечна основа, при истовремено засилен месечен раст на депозитите на домаќинствата. **Вкупните кредити кон приватниот сектор во април се повисоки за 8,5% на годишна основа (8% во март),** при поголем придонес на растот на кредитите на претпријатијата.


**Непроменето ниво на основната каматна стапка во април, при извршени промени во оперативната рамка за спроведување на монетарната политика...**



Извор: НБРМ.

Во април НБРМ ја задржа основната каматна стапка, како максимална каматна стапка на аукциите на благајнички записи, на нивото од 4%. Имено, во април Советот на НБРМ донесе одредени измени во оперативната рамка на монетарната политика<sup>1</sup>, со коишто се намали фреквентноста на аукциите на благајнички записи на еднаш во рамки на периодот на задолжителна резерва и се премина од тендер со неограничен износ кон тендер со ограничен износ и утврдена максимална каматна стапка. На аукциите на благајнички записи, одржани во април, беше остварена просечна пондерирана каматна стапка од 3,96%. Во рамки на овие измени, НБРМ воведо и редовни неделни репо-операции за обезбедување ликвидност во банкарскиот сектор, расположливи депозити (преку ноќ и на седум дена) и ја намали каматната стапка на расположливиот кредит преку ноќ.

**...во услови на стабилна просечна инфлација и мало забрзување на базичната инфлација ...**




Извор: ДЗС и НБРМ.

Просечната стапка на инфлација, заклучно со април, е речиси идентична како и во претходниот месец и изнесува 2,5%. Сепак, на годишна основа, во април е забележано забрзување на инфлацијата. Притоа, придонесот на променливата компонента (цените на храната и енергијата) за забрзувањето на годишниот ценовен раст е поголем, во однос на придонесот на базичната инфлација.

<sup>1</sup> Подетално за промените во оперативната рамка на монетарната политика на НБРМ види во Квартален извештај, април 2012 година, Прилог 4: Промени во оперативната рамка за спроведување на монетарната политика на НБРМ.

**... и задржување на девизните резерви на соодветно ниво.**




Извор:НБРМ.

На крајот на април, девизните резерви изнесуваа 2.062 милиона евра, што претставува минимално намалување во однос на крајот на претходната година. Притоа, девизните резерви сè уште се на соодветното ниво.

### Во април, годишната стапка на инфлација бележи мало забрзување на растот...


годишни придонеси кон инфлацијата во п.п.



Извор: ДЗС и НБРМ.


### ... додека годишната инфлација во евро-зоната минимално забави на 2,6%.

годишни стапки, во %



Извор: Еуростат. \*проценет податок за април

### Цената на нафтата на светските берзи се намали, во услови на зголемено производство и влошени економски очекувања.



Извор: Управа за информации за енергетиката (The Energy Information Administration)  
- статистичка агенција на Министерството за енергетика на САД и НБРМ.


Во април, потрошувачките цени забележаа месечен раст од 1,1%, произлегува главно од сезонскиот раст на свежата храна (зеленчук и овошје). Дополнително влијание имаа и велигденските празници, а во помал дел и растот на цените на течните горива, обувките и средствата за хигиена. На годишна основа, стапката на инфлација изнесува 2,2%, за што најмногу придонесува растот на регулираните цени (течни нафтни горива, електрична и топлинска енергија) и цените на средствата за хигиена и на обувките.

По четири месеци непроменета годишна стапка на инфлација во евро-зоната (2,7%), во април е забележано минимално надолно придвижување (2,6%), при забавен раст на цените на храната. На месечна основа, цените растат за 0,5%, главно заради повисоките цени на горивата за транспорт и природниот гас.

Просечната цена на суровата нафта на светските берзи во април забележа месечен пад од 4,5% и изнесуваше 119,8 САД-долари за барел. Надолниот тренд продолжи и во првата половина на мај, при што просечната цена се сведе на 113,4 САД-долари за барел. Ваквите надолни движења се одраз на повисокото производство, растот на глобалните залихи, како и влошените макроекономски изгледи за Европа, Кина и САД. На 21.5.2012 година, РКЕ донесе одлука за намалување на малопродажните цени на нафтените деривати за 1,42%<sup>2</sup>.

<sup>2</sup> Намалувањето произлегува од падот на цената на суровата нафта на светските берзи (5,24%) и падот на референтните цени на нафтените деривати на светскиот пазар, при депрецијација на денарот во однос на САД-доларот (од 2,87%).

### Реалниот годишен пад на просечната нето-плата во економијата во февруари е со забавен интензитет.



### Во март, индустриското производство повторно бележи годишен пад...



### ... при најголем негативен годишен придонес на производството на енергија.




Во февруари е забележано натамошно месечно намалување на нето-платата, но со забавена динамика (пад од 1,7%). Притоа, надолна корекција на платите е забележана кај сите три сектори. На годишна основа, номиналниот раст на платите и забавената годишна стапка на инфлација условија забавување на реалниот годишен пад на нето-платата (1,9%, наспроти 3,5% во јануари).

Во март 2012 година, индустриското производство забележа висок месечен раст од 20,8% (мал раст од 2% без влијанието на сезоната)<sup>3</sup>. Сепак, намалувањето на индустриското производство на годишна основа продолжи и во текот на март, со сличен интензитет како во претходните два месеца. Со тоа, индустриското производство бележи годишен пад седум месеци по ред.

Годишниот пад во март од 8,5% се должи на намаленото производство кај две третини од гранките. Најголем негативен придонес имаат намаленото производство на нафтни деривати и на електрична енергија, коишто бележат постојан пад од крајот на претходната година, како и намаленото производство на електрични машини и на облека. Намаленото производство кај овие гранки е главниот причинител и за падот на индустријата во првиот квартал на 2012 година од 8,4%.


<sup>3</sup> Зголемувањето на индустриското производство во овој месец од годината е вообичаена појава, со оглед на поголемиот број работни денови во март во однос на февруари, како и поради сезонските активности поврзани со откупот и преработката на тутунот. Дополнително влијание имаше и ниската споредбена основа од претходниот месец, поради недоволните временски услови во февруари, што услови висок раст и кај одделни гранки од металната и индустријата на неметални минерали (градежни материјали).

## Непроменети очекувања на раководителите на претпријатијата за производството во следните три месеци.



Извор: ДЗС.

## Кај останатите сектори од економијата, со исклучок на градежништвото, позитивната годишна динамика се задржа и во февруари...



Извор: ДЗС.

## ...додека, во првите два месеца на годината, движењата кај останатите сектори се дивергентни...



\*со податоци за јануари и февруари 2012 год.

Извор: ДЗС и пресметки на НБРМ.

Во март, оценката за тековната економска состојба на претпријатијата во преработувачката индустрија е поповолна во однос на февруари, а подобрување има и кај искористеноста на капацитетите. Очекувањата за производството во следните три месеци се речиси непроменети, при очекувања за поголем број вработени и пониски набавни и продажни цени.

Со исклучок на вредноста на извршените градежни работи, којашто во февруари забележа длабок годишен пад (52,9%), во голем дел и како одраз на неповолните временски услови, останатите сектори на економијата се одржуваат во зоната на позитивни промени. Позабележително забавување на растот бележи трговијата на големо (од 25,3% на 9,7%), што соодветствува со ниските годишни стапки на раст кај трговијата на мало, забележани од почетокот на годината.

Остварувањата на годишна основа кај останатите сектори во првите два месеца на 2012 година упатуваат на мало забавување на реалниот раст на трговијата на големо и телекомуникациите. Мал реален пад бележи трговијата на мало (за првпат по две години), додека во услови на висока споредбена основа и неповолни временски услови, извршените градежни работи бележат длабок реален пад.

... со индикации за раст на градежната активност во наредниот период.



Извор: ДЗС.


Трендот на годишен раст на вредноста на издадените одобренја за градење, што започна во почетокот на годината, продолжи и во март со засилено темпо. Притоа, покрај во високоградбата, забележан е значителен раст на предвидените градежни зафати во нискоградбата.

Расположливите податоци за индикативните категории на агрегатната побарувачка<sup>4</sup> засега упатуваат на слабо нагорно придвижување на економијата во првиот квартал на 2012 година.

<sup>4</sup> Види прилог-табели број 6, 7 и 8.

## Во февруари е забележано стеснување на дефицитот на тековната сметка...


годишни промени,  
во милиони евра\*



Намалувањето на дефицитот на тековната сметка на годишна основа продолжи и во февруари. Така, во вториот месец од годината тој изнесува 23,4 милиони евра, што претставува стеснување од 49,9 милиони евра, во споредба со истиот месец од претходната година.

## ... што најмногу се должи на подобреното трговско салдо...

придонеси во годишната  
промена во п.п.\*




\*Позитивните годишни промени се однесуваат на намалување на дефицитот/зголемување на суфицитот во тековната сметка.

Извор: НБРМ.

Ваквата годишна промена главно произлегува од стеснувањето на дефицитот во размената на стоки, а потоа и од зголемените нето-приливи од тековни трансфери.

## ... додека во капитално-финансиската сметка се забележани нето-приливи...

во милиони евра




Извор: НБРМ.

Истовремено, во капитално-финансиската сметка беа забележани нето-приливи од 31,7 милиони евра.

## ... коишто се должат на директните инвестиции и заемите.


во милиони евра



Остварените капитални нето-приливи се однесуваат главно на директните инвестиции и на заемите. Од друга страна, нето-одливи беа забележани кај валутите и депозитите.

## Во март, дефицитот во размената на стоки се прошири на годишна основа...

во милиони евра




Кај трговскиот дефицит е забележано проширување за 18,5 милиони евра на годишна основа, за првпат по три последователни месеци на негово стеснување.

## ... при позначителен годишен раст на увозот од растот на извозот.




Во март беа остварени позитивни годишни стапки на раст и на извозната и на увозната страна, со што беше прекинато годишното намалување од првите два месеца. Притоа, увозот на стоки забележа поголем раст на годишна основа (5,4%), во споредба со растот на извозот (1%).

## Порастот на извозот произлегува најмногу од повисокиот извоз на машините и транспортните уреди...



Годишниот пораст на извозот се должи на позитивниот придонес на извозот на машини и транспортни уреди, пијалаци и тутун и извозот на хемиски производи. Од друга страна, најзначајен пад е забележан кај извозот на енергијата (особено кај нафтата и нафтените деривати) и кај железото и челикот.

## ... а растот на увозот главно се должи на хемиските производи и енергијата...




Повисокиот увоз на хемиски производи, електрична енергија и природен гас, како и обоени метали, имаше најголем придонес за годишниот пораст на увозот на стоки. Увозот на нафта и нафтени деривати и машини и транспортни уреди придонесе за намалувањето на увозот.

## ... во услови на мали промени кај РЕДК...



Во март, реалниот ефективен девизен курс, како показател за промената во ценовната конкурентност на домашната економија, оствари мала промена на годишна основа. РЕДК мерен според трошоците на живот забележа мала депрецијација (0,3%), додека РЕДК мерен според индексот на цените на производителите аперира во однос на истиот период од претходната година (за 0,8%).


## ... и апрецијација на НЕДК на годишна основа.



Извор:НБРМ.

Индексот на НЕДК во март забележа апрецијација на годишна основа (1,2%), што во најголем дел се должи на апрецијацијата на денарот во однос на српскиот динар и турската лира. Од друга страна, релативните цени според двата ценовни индекса остварија пад на годишна основа (поради понискиот раст на домашната инфлација, во споредба со референтната странска инфлација, односно поради побрзиот раст на странските од домашните цени на производителите).


## Зголемен нето-откуп на менувачкиот пазар во април...



Извор:НБРМ.

Годишниот раст на нето-откупот на менувачкиот пазар продолжи и во април, но со забавена динамика и изнесува 47,5%. На збирна основа, нето-откупот на менувачкиот пазар е повисок за 50,9% во споредба со претходната година.


## ... во услови на раст на понудата и пад на побарувачката на девизи.



Извор:НБРМ.

Во април, растот на понудата на девизи на годишна основа умерено забави (26,6%), додека побарувачката и натаму бележи пад (28,1%), со што имаше позитивен придонес за нето-откупот на девизи.


## Девизните резерви во април се речиси непроменети од почетокот на годината...



Извор:НБРМ.

Од почетокот на годината до април, бруто девизните резерви се одржуваат на стабилно ниво и во однос на крајот на 2011 година бележат мал збиен пад (од 6,9 милиони евра).

## ... при дивергентни движења кај одделните компоненти.



Извор:НБРМ


Во периодот јануари-април 2012 година, намалувањето на девизните резерви врз основа на трансакциите за сметка на државата и на задолжителната резерва на банките во девизи беше во голем дел неутрализирано од нето-откупот на НБРМ на девизниот пазар.

## Забрзување на годишниот раст на примарните пари во април...



Годишниот раст на примарните пари во април забрза од 3,1% на 6,1%, што се должи на порастот на вкупните ликвидни средства на банките и повисокото ниво на готовите пари во оптек<sup>5</sup>.

## ... при раст на месечна основа, во услови кога монетарните инструменти на НБРМ придонесуваа за креирање примарни пари.




Извор: НБРМ

\*Позитивна промена - креирање примарни пари; негативна промена - повлекување примарни пари.

По падот во претходните три месеци, во април примарните пари забележаа раст и на месечна основа. Растот најмногу се должи на дополнително креираната ликвидност преку монетарните инструменти на НБРМ. Трансакциите на НБРМ со државата придонесоа за повлекување примарни пари. Незначителен придонес за повлекувањето примарни пари во април имаа и девизните трансакции на НБРМ.

## Годишниот раст на депозитите во април малку забави...




Во април дојде до мало забавување на годишниот раст на вкупните депозити<sup>6</sup> од 9,5% во март на 9,3%, што во голем дел го одразува влијанието на фактор со еднократен ефект. Имено, во овој месец беше извршена исплата на дивиденда на една поголема компанија кон државата и странскиот инвеститор.

<sup>5</sup> Се однесува на готовите пари во оптек и готовината во багајната на банките.


<sup>6</sup> Со вклучени депозитни пари. Почнувајќи од јануари 2009 година, депозитите вклучуваат и пресметана камата.

**...при што растот сè уште најмногу се должи на растот на депозитите во домашна валута...**




Од аспект на валутната структура, денарските депозити и натаму имаат доминантен придонес за годишниот раст на вкупниот депозитен потенцијал, којшто и понатаму се одржува над 90%.

**...додека од секторски аспект, новото штедење на годишна основа главно произлегува од секторот „домаќинства“...**




Растот на вкупните депозити во најголем дел произлегува од штедењето на домаќинствата, во услови кога заради исплатата на дивиденда, во април беа остварени одливи од депозитните сметки на претпријатијата на месечна основа.

**...а од рочен аспект, позначителен е придонесот на краткорочните депозити.**




Како и во претходниот месец, краткорочните депозити во април имаат поголем придонес кон растот на вкупните депозити. Сепак, придонесот на долгорочните депозити во април забележа раст, што е континуитет на движењата од претходните два месеци.

## Годишниот раст на најшироката парична маса е со забавена динамика во април...



Во април, монетарните агрегати растеа со забавена годишна динамика. Најшироката парична маса М4 во април, на годишна основа, беше повисока за 9,3%, наспроти 9,8% во март.

## ... што пред сè произлегува од забавената годишна стапка на раст на најтесниот монетарен агрегат М1.




Забавувањето на годишниот раст на М4 во април пред сè произлегува од забавената стапка на годишен раст на готовите пари во оптек и на депозитните пари, во услови на релативно стабилен раст на вкупните депозити.

## Умерено забрзување на годишниот раст на вкупните кредити...



Во април, вкупните кредити продолжија да се зголемуваат, со зајакната динамика, при што на годишна основа тие беа повисоки за 8,5%, наспроти 8% во март.


**...од валутен аспект, денарските кредити имаат умерено поголем придонес за растот на вкупните кредити во април...**



Извор: НБРМ.

Од валутен аспект, годишниот раст на вкупните кредити во април е речиси подеднакво распределен помеѓу денарските и девизните кредити, со благо повисок придонес на денарското кредитирање. Ваквата состојба соодветствува со остварувањата од претходниот месец, кога беше забележана промена во дотогашниот тренд на поголемо кредитирање во странска валута.


**...од секторски аспект, корпоративните кредити сè уште имаат поголема улога во годишниот раст на вкупните кредити...**



Извор: НБРМ.

Од аспект на придонесот на двата главни сектора, годишниот раст на вкупните кредити сè уште најмногу се должи на растот на кредитите на претпријатијата.

**...од рочен аспект, порастот на вкупните кредити речиси во целост произлегува од растот на долгорочните кредити.**



Извор: НБРМ.

Трендот на висок позитивен придонес на долгорочните кредити за вкупниот кредитен раст продолжи и во април.


## Показателот за покриеност на кредитите со депозити е умерено повисок во однос претходниот месец.



Извор: НБРМ.

Во април, показателот за покриеност на кредитите со депозити умерено се зголеми од 89,1% во март, до нивото од 90,8%, што може да се објасни со зајакнатиот месечен раст на кредитите од една страна, но и забележаното намалување на депозитите на месечна основа (заради исплатата на дивиденда), од друга страна.


## Каматните стапки на меѓубанкарскиот пазар на депозити се на стабилно ниво во април.



Извор: НБРМ

Каматните стапки на меѓубанкарскиот пазар на депозити се на стабилно ниво, при непроменета основна каматна стапка на НБРМ.

## Мало намалување на вкупните денарски активни и пасивни каматни стапки во март...



Извор: НБРМ

Каматните стапки на денарските кредити и на денарските депозити во март умерено се намалија, во споредба со претходниот месец.

**...и истовремено мало намалување на вкупната каматна стапка на девизните кредити.**



Извор: НБРМ

**Умерен раст на каматната стапка на новоодобрените денарски кредити...**



Извор: НБРМ

**...при истовремен пад на каматната стапка на новоодобрените девизни кредити.**



Извор: НБРМ

Каматната стапка на вкупните девизни кредити, исто така, забележа мало намалување на месечна основа, додека каматната стапка на вкупните девизни депозити се задржа на нивото од претходниот месец.

Каматната стапка на новоодобрените денарски кредити забележа благ раст во однос на претходниот месец, при истовремено намалување на каматната стапка на новопримените денарски депозити.

Каматната стапка на новоодобрените девизни кредити благо се намали во споредба со претходниот месец, додека каматната стапка на новопримените девизни депозити се задржа на нивото од претходните два месеца.

# СТАТИСТИЧКИ ПРИЛОГ

Табела 1

| ТРОШОЦИ НА ЖИВОТ - ИНФЛАЦИЈА И НЕЈЗИНИТЕ КОМПОНЕНТИ |                 |                |                  |                             |                |                  |
|-----------------------------------------------------|-----------------|----------------|------------------|-----------------------------|----------------|------------------|
|                                                     | <u>IV.2012</u>  | <u>IV.2012</u> | <u>I-IV.2012</u> | <u>IV.2012</u>              | <u>IV.2012</u> | <u>I-IV.2012</u> |
|                                                     | <u>III.2012</u> | <u>IV.2011</u> | <u>I-IV.2011</u> | <u>III.2012</u>             | <u>IV.2011</u> | <u>I-IV.2011</u> |
|                                                     | промена во %    |                |                  | придонес во процентни поени |                |                  |
| <b>Вкупно</b>                                       | <b>1.1</b>      | <b>2.2</b>     | <b>2.5</b>       | <b>1.1</b>                  | <b>2.2</b>     | <b>2.5</b>       |
| <b>Исхрана</b>                                      | <b>1.6</b>      | <b>0.0</b>     | <b>1.1</b>       | <b>0.6</b>                  | <b>0.0</b>     | <b>0.4</b>       |
| Производи од жито                                   | -0.1            | -0.7           | 3.4              | 0.0                         | 0.0            | 0.2              |
| Свеж и преработен зеленчук                          | 3.9             | -7.6           | -1.2             | 0.2                         | -0.5           | -0.1             |
| Свежо и преработено овошје                          | 6.0             | -2.1           | -5.5             | 0.2                         | -0.1           | -0.2             |
| Свежо и преработено месо                            | 0.3             | 3.6            | 3.5              | 0.0                         | 0.3            | 0.3              |
| Свежа и преработена риба                            | 0.7             | 3.8            | 4.5              | 0.0                         | 0.0            | 0.0              |
| Свежо и преработено млеко                           | 0.0             | 0.8            | 1.6              | 0.0                         | 0.1            | 0.1              |
| Свежи јајца                                         | 16.5            | 24.4           | 6.8              | 0.2                         | 0.3            | 0.1              |
| Маснотии                                            | -1.4            | -6.2           | -7.7             | 0.0                         | -0.1           | -0.2             |
| <b>Тутун и пијалаци</b>                             | <b>-0.1</b>     | <b>0.2</b>     | <b>0.0</b>       | <b>0.0</b>                  | <b>0.0</b>     | <b>0.0</b>       |
| <b>Облека и обувки</b>                              | <b>2.2</b>      | <b>3.9</b>     | <b>2.1</b>       | <b>0.1</b>                  | <b>0.3</b>     | <b>0.1</b>       |
| <b>Домување</b>                                     | <b>0.2</b>      | <b>5.5</b>     | <b>6.5</b>       | <b>0.0</b>                  | <b>0.8</b>     | <b>1.0</b>       |
| Стан (станарина, вода, услуги)                      | 1.2             | 2.5            | 2.1              | 0.0                         | 0.1            | 0.1              |
| Огрев и осветление                                  | 0.0             | 7.8            | 9.7              | 0.0                         | 0.8            | 1.0              |
| Греење и услуги                                     | 0.1             | 7.9            | 7.6              | 0.0                         | 0.2            | 0.2              |
| Електрична енергија и осветлување                   | 0.0             | 7.7            | 10.6             | 0.0                         | 0.5            | 0.7              |
| <b>Хигиена и здравје</b>                            | <b>0.9</b>      | <b>2.5</b>     | <b>1.9</b>       | <b>0.1</b>                  | <b>0.2</b>     | <b>0.2</b>       |
| <b>Култура и разонода</b>                           | <b>0.6</b>      | <b>1.1</b>     | <b>0.8</b>       | <b>0.0</b>                  | <b>0.0</b>     | <b>0.0</b>       |
| <b>Сообраќајни средства и услуги</b>                | <b>1.2</b>      | <b>4.8</b>     | <b>3.9</b>       | <b>0.2</b>                  | <b>0.6</b>     | <b>0.5</b>       |
| Течни горива и масла                                | 2.8             | 12.5           | 8.9              | 0.1                         | 0.6            | 0.4              |
| Сообраќајни и птт услуги                            | 0.5             | -1.8           | -1.3             | 0.0                         | -0.1           | -0.1             |
| <b>Ресторани и хотели</b>                           | <b>0.1</b>      | <b>2.8</b>     | <b>2.9</b>       | <b>0.0</b>                  | <b>0.2</b>     | <b>0.2</b>       |
| <b>Останати услуги неспомнати на друго место</b>    | <b>0.0</b>      | <b>-0.5</b>    | <b>0.6</b>       | <b>0.0</b>                  | <b>0.0</b>     | <b>0.0</b>       |

Извор: Државен завод за статистика на Република Македонија.

Табела 2

| ИНФЛАЦИЈА, ПРОДУКТИВНОСТ И ПЛАТИ               |                      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                 |        |        |         |
|------------------------------------------------|----------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-----------------|--------|--------|---------|
|                                                | 2008                 | 2009 | 2010 | 2011 | 2010 |      |      |      | 2011 |      |      |      | 2012 | последни месеци |        |        |         |
|                                                |                      |      |      |      | Кв.1 | Кв.2 | Кв.3 | Кв.4 | Кв.1 | Кв.2 | Кв.3 | Кв.4 |      | Кв.1            | јан 12 | фев 12 | март 12 |
|                                                | годишни промени во % |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                 |        |        |         |
| Инфлација (CPI)                                | 8.3                  | -0.8 | 1.6  | 3.9  | 0.5  | 1.1  | 1.8  | 2.9  | 4.1  | 4.7  | 3.6  | 3.2  | 2.5  | 3.4             | 2.9    | 1.4    | 2.2     |
| Инфлација (CPI) - просек на кумулативна основа | 8.3                  | -0.8 | 1.6  | 3.9  | 0.5  | 0.8  | 1.1  | 1.6  | 4.1  | 4.4  | 4.1  | 3.9  | 2.5  | 3.4             | 3.1    | 2.5    | 2.5     |
| Базична инфлација (без храна и енергија)       | 2.6                  | 0.3  | 0.2  | 1.1  | -0.2 | 0.1  | 0.2  | 0.6  | 1.0  | 1.2  | 1.3  | 0.9  | 1.4  | 1.3             | 1.5    | 1.4    | 1.8     |
| Регулирани цени                                | 9.3                  | -1.8 | 11.3 | 6.9  | 12.9 | 11.9 | 9.9  | 10.3 | 7.1  | 6.9  | 6.8  | 7.0  | 9.4  | 9.7             | 10.4   | 8.2    | 9.3     |
| Цени на производители на индустриски п-ди      | 10.2                 | -7.0 | 8.7  | 11.1 | 7.3  | 10.5 | 8.4  | 8.6  | 13.6 | 11.6 | 10.2 | 9.1  | 5.0  | 5.1             | 5.8    | 4.3    | 3.0     |
| Продуктивност                                  | 1.9                  | -4.2 | 0.4  | 2.0  | 0.4  | 3.0  | 1.1  | -2.8 | 0.2  | 2.4  | 2.4  | 3.1  | -    | -               | -      | -      | -       |
| Номинална нето-плата*                          | 10.3                 | 9.8  | 3.0  | 1.4  | 3.3  | 2.2  | 2.9  | 3.6  | 1.9  | 1.5  | 1.6  | 0.8  | -    | -0.2            | 0.9    | -      | -       |
| Реална нето-плата*                             | 1.9                  | 10.8 | 1.4  | -2.4 | 2.8  | 1.1  | 1.1  | 0.7  | -2.1 | -3.1 | -1.9 | -2.4 | -    | -3.5            | -1.9   | -      | -       |

\*За 2009 година податокот е коригиран од структурната промена поради примената на концептот за бруто-плати, кој ги вклучува надоместоците за храна и превоз во платите.

Извор: Државен завод за статистика на Република Македонија и НБРМ.

Табела 3

## НОМИНАЛНА И РЕАЛНА НЕТО-ПЛАТА ПО ЕКОНОМСКИ ДЕЈНОСТИ\*

|                                                                                                           | 2011                           |      |      |      |       |       | 2012                        |      |       |      |       |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------|------|------|-------|-------|-----------------------------|------|-------|------|-------|-------|
|                                                                                                           | Кв.1                           | Кв.2 | Кв.3 | Кв.4 | јан.  | фев.  | Кв.1                        | Кв.2 | Кв.3  | Кв.4 | јан.  | фев.  |
|                                                                                                           | номинални годишни промени во % |      |      |      |       |       | реални годишни промени во % |      |       |      |       |       |
| <b>Вкупно</b>                                                                                             | 1.9                            | 1.5  | 1.6  | 0.8  | -0.2  | 0.9   | -2.1                        | -3.1 | -1.9  | -2.4 | -3.5  | -1.9  |
| <b>Земјоделство</b>                                                                                       | -1.2                           | 3.8  | 4.6  | 6.8  | 7.7   | 7.1   | -5.1                        | -0.9 | 1.0   | 3.5  | 4.2   | 4.1   |
| Земјоделство, шумарство и рибарство                                                                       | -1.2                           | 3.8  | 4.6  | 6.8  | 7.7   | 7.1   | -5.1                        | -0.9 | 1.0   | 3.5  | 4.2   | 4.1   |
| <b>Индустрија</b>                                                                                         | 2.2                            | 2.9  | 2.5  | 0.8  | 2.7   | -2.2  | -1.8                        | -1.8 | -1.1  | -2.3 | -0.6  | -4.9  |
| Рударство и вадење на камен                                                                               | 7.8                            | 3.6  | 5.1  | -1.2 | 1.0   | -15.5 | 3.5                         | -1.1 | 1.5   | -4.3 | -2.3  | -17.9 |
| Преработувачка индустрија                                                                                 | 4.4                            | 3.9  | 3.7  | 1.9  | 1.4   | -0.2  | 0.3                         | -0.8 | 0.1   | -1.3 | -1.9  | -3.0  |
| Снабдување со електрична енергија, гас, пареа и климатизација                                             | -2.7                           | 1.0  | -0.3 | 0.7  | 3.1   | 5.9   | -6.6                        | -3.6 | -3.8  | -2.4 | -0.3  | 3.0   |
| Снабдување со вода; отстранување на отпадни води, управување со отпад и дејности за санација на околината | 2.3                            | 4.7  | 4.0  | 2.4  | 3.5   | 1.0   | -1.7                        | 0.0  | 0.4   | -0.8 | 0.1   | -1.8  |
| Градежништво                                                                                              | 3.5                            | 3.0  | 2.3  | 1.2  | 4.9   | -3.0  | -0.6                        | -1.7 | -1.2  | -2.0 | 1.5   | -5.7  |
| <b>Услуги</b>                                                                                             | 3.0                            | 5.1  | 4.2  | 2.6  | -0.2  | 2.7   | -1.0                        | 0.4  | 0.5   | -0.6 | -3.5  | -0.2  |
| Трговија на големо и трговија на мало;поправка на моторни возила и мотоци                                 | -0.6                           | -1.8 | -0.1 | -1.0 | 2.7   | 7.3   | -4.5                        | -6.2 | -3.6  | -4.1 | -0.6  | 4.3   |
| Транспорт и складирање                                                                                    | 2.4                            | 2.5  | 6.9  | 1.7  | 0.5   | 0.1   | -1.6                        | -2.1 | 3.2   | -1.5 | -2.7  | -2.7  |
| Објекти за сместување и сервисни дејности со храна                                                        | 0.0                            | -0.9 | 1.4  | 0.4  | 2.6   | 0.9   | -3.9                        | -5.4 | -2.2  | -2.7 | -0.8  | -1.9  |
| Информации и комуникации                                                                                  | 1.2                            | 23.8 | 2.2  | -3.3 | -2.9  | 4.8   | -2.8                        | 18.3 | -1.4  | -6.2 | -6.0  | 1.9   |
| Финансиски дејности и дејности на осигурување                                                             | 11.0                           | 2.4  | 4.2  | 4.8  | -17.3 | -0.7  | 6.6                         | -2.2 | 0.5   | 1.5  | -20.0 | -3.5  |
| Дејности во врска со недвижен имот                                                                        | -4.2                           | -1.4 | 5.3  | 3.9  | 16.5  | 8.7   | -8.0                        | -5.8 | 1.7   | 0.7  | 12.7  | 5.7   |
| Стручни, научни и технички дејности                                                                       | 2.8                            | 6.0  | 8.7  | 15.3 | 22.6  | 15.3  | -1.2                        | 1.2  | 4.9   | 11.7 | 18.6  | 12.0  |
| Административни и помошни услужни дејности                                                                | -6.6                           | -5.1 | -8.2 | -3.7 | -6.0  | -3.6  | -10.3                       | -9.4 | -11.4 | -6.6 | -9.0  | -6.3  |
| Јавна управа и одбрана;задолжително социјано осигурување                                                  | -0.2                           | -0.8 | 0.3  | 0.2  | 1.0   | 2.0   | -4.1                        | -5.2 | -3.2  | -2.9 | -2.3  | -0.8  |
| Образование                                                                                               | 4.2                            | -0.5 | -0.6 | -0.8 | -0.5  | -1.3  | 0.1                         | -5.0 | -4.1  | -3.9 | -3.7  | -4.0  |
| Дејности на здравствена и социјална заштита                                                               | -1.2                           | 0.6  | 0.7  | 1.7  | 1.1   | 1.9   | -5.1                        | -3.9 | -2.8  | -1.5 | -2.2  | -0.9  |
| Уметност, забава и рекреација                                                                             | 6.8                            | 7.2  | 8.4  | 9.8  | -3.0  | -5.3  | 2.6                         | 2.4  | 4.6   | 6.4  | -6.1  | -8.0  |
| Други услужни дејности                                                                                    | 19.0                           | 26.5 | 25.8 | 5.5  | -2.8  | 1.5   | 14.3                        | 20.8 | 21.5  | 2.2  | -5.9  | -1.3  |

Извор: Државен завод за статистика на Република Македонија.

\*ДЗС почнувајќи од јануари 2011 година податоците за платите ги објавува според НКД Рев.2. Податоците од новата класификација не се споредливи со расположливите податоци од старата класификација.

Табела 4

## ИНДУСТРИСКО ПРОИЗВОДСТВО И ОСТАНАТИ ЕКОНОМСКИ ДЕЈНОСТИ

|                          | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2011 |      |      |      | Дек-11 | Најнови податоци |        |         | кумулатив<br>2012 |
|--------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|--------|------------------|--------|---------|-------------------|
|                          |      |      |      |      | Кв.1 | Кв.2 | Кв.3 | Кв.4 |        | Јан-12           | Фев-12 | Март-12 |                   |
|                          |      |      |      |      |      |      |      |      |        |                  |        |         |                   |
| годишни промени во %     |      |      |      |      |      |      |      |      |        |                  |        |         |                   |
| Бруто домашен производ   | 5.0  | -0.9 | 1.8  | 3.0  | 5.3  | 5.1  | 2.3  | 0.2  | -      | -                | -      | -       | -                 |
| Индустриско производство | 5.1  | -8.7 | -4.8 | 3.3  | 13.8 | 5.3  | 1.4  | -4.7 | -4.8   | -8.0             | -8.8   | -8.5    | -8.4              |
| Градежништво             | 25.6 | 13.7 | 14.9 | 34.3 | 61.8 | 60.0 | 17.4 | 22.5 | 21.5   | -3.2             | -52.9  | -       | -32.2             |
| Трговија                 | 11.8 | -7.4 | 7.3  | 11.4 | 6.5  | 13.5 | 12.3 | 12.9 | 17.0   | 9.9              | 3.4    | -       | 6.5               |
| Телекомуникации          | 8.9  | 6.6  | 18.3 | 16.8 | 13.2 | 16.6 | 17.4 | 19.8 | 17.6   | 15.9             | 18.6   | -       | 17.3              |

Извор: Државен завод за статистика на Република Македонија.

Табела 5

## СЕЛЕКТИРАНИ ИНДУСТРИСКИ ДЕЈНОСТИ

|                                                                         | 2008                 | 2009  | 2010  | 2011     | 2011     |          |          |       | 2012  | март 2012  |                |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------|-------|----------|----------|----------|----------|-------|-------|------------|----------------|
|                                                                         |                      |       |       |          | Кв.1     | Кв.2     | Кв.3     | Кв.4  | Кв.1  |            |                |
|                                                                         | годишни промени во % |       |       |          |          |          |          |       |       | промена, % | придонес, п.п. |
| Рударство и вадење на камен                                             | 9.4                  | -12.4 | -3.8  | 7.4      | 7.9      | 14.6     | -5.2     | 13.4  | -10.4 | -4.7       | -0.2           |
| Производство на прехранбени производи                                   | 7.6                  | -2.3  | 2.8   | 0.8      | -3.8     | 0.8      | -6.0     | 11.2  | 5.2   | 3.3        | 0.4            |
| Производство на пијалаци                                                | 9.9                  | -0.3  | -9.2  | -13.3    | -17.4    | -16.5    | -9.7     | -12.3 | 4.6   | 35.8       | 1.1            |
| Производство на тутунски производи                                      | 1.9                  | -3.2  | 19.6  | 16.8     | 1.3      | 43.1     | 21.8     | -3.2  | 16.8  | 33.8       | 1.7            |
| Производство на облека                                                  | -20.0                | -11.8 | -4.7  | 19.2     | 35.2     | 26.4     | 11.3     | 6.4   | -19.5 | -20.4      | -1.7           |
| Печатење и продукција на снимени медиуми (записи)                       | 57.3                 | 26.8  | -34.2 | -5.6     | 8.6      | 6.4      | -15.7    | -15.5 | -22.2 | -22.3      | -0.6           |
| Производство на кокс и рафинирани нафтни производи                      | 1.6                  | -8.9  | -6.2  | -20.3    | 43.0     | -46.2    | -23.0    | -37.6 | -49.1 | -78.3      | -3.5           |
| Производство на основни фармацевтски производи и фармацевтски препарати | 25.2                 | -13.2 | -2.8  | 8.2      | 11.0     | 5.1      | 5.0      | 10.8  | -1.6  | -4.3       | -0.2           |
| Производство на други неметални минерални производи                     | -3.0                 | -12.1 | -14.2 | 10.0     | 13.1     | 14.5     | 11.4     | -0.1  | -22.6 | 16.4       | 0.9            |
| Производство на метали                                                  | -5.3                 | -43.0 | 31.8  | 7.0      | 34.0     | 11.1     | 7.7      | -16.1 | -3.8  | -5.9       | -0.9           |
| Производство на фабрикувани метални производи, освен машини и опрема    | 52.0                 | 38.8  | -53.5 | -12.8    | 30.8     | -11.0    | -29.7    | -16.3 | 50.1  | 25.4       | 1.1            |
| Производство на електрична опрема                                       | 27.8                 | -24.8 | -43.2 | 2,2 пати | 2,9 пати | 2,9 пати | 2,2 пати | 22.9  | -47.5 | -56.6      | -3.2           |
| Производство на останата опрема за транспорт                            | -18.4                | -46.4 | 44.5  | 2,0 пати | 3,6 пати | 79.2     | 2,2 пати | 37.8  | -0.8  | 27.2       | 0.6            |
| Снабдување со електрична енергија, гас, пареа и климатизација           | -3.1                 | 8.7   | 14.4  | -11.1    | -3.1     | -21.6    | -16.7    | -4.1  | -17.6 | -23.8      | -3.4           |

Извор: Државен завод за статистика на Република Македонија.

Табела 6

## ИНДИКАТИВНИ КАТЕГОРИИ ЗА ЛИЧНАТА ПОТРОШУВАЧКА

|                                           | 2008  | 2009 | 2010 | 2011 | 2010  |      |      |      | 2011 |       |      |      | 2012 | Најнови податоци |        |        |
|-------------------------------------------|-------|------|------|------|-------|------|------|------|------|-------|------|------|------|------------------|--------|--------|
|                                           |       |      |      |      | Кв.1  | Кв.2 | Кв.3 | Кв.4 | Кв.1 | Кв.2  | Кв.3 | Кв.4 | Кв.1 | Јан-12           | Фев-12 | Мар-12 |
| реални годишни промени во %               |       |      |      |      |       |      |      |      |      |       |      |      |      |                  |        |        |
| Промет во трговија на мало*               | 3.1   | -2.9 | 2.2  | 8.2  | 0.9   | 1.5  | 4.4  | 1.7  | 7.4  | 6.7   | 9.9  | 8.4  |      | -3.0             | -1.7   |        |
| Приходи од ДДВ*                           | 1.4   | -1.9 | 5.4  | 7.9  | -0.1  | 23.1 | 6.0  | -4.2 | 15.1 | -0.5  | 7.3  | 10.6 | -2.8 | -7.8             | -3.2   | 3.2    |
| Увоз на стоки за широка<br>потрошувачка*  | 7.9   | -5.3 | 10.1 | -1.4 | 2.4   | 16.2 | 20.3 | 2.3  | 2.1  | -3.0  | -7.1 | 3.1  |      | -2.8             | -10.6  |        |
| Домашно производство на<br>потрошни добра | 5.8   | -4.6 | -1.8 | 6.8  | -5.8  | -7.5 | 2.5  | 2.7  | 8.2  | 16.4  | 3.9  | 0.4  | -6.0 | -7.5             | -2.9   | -7.3   |
| Кредити на население*                     | 31.8  | 4.0  | 2.2  | 5.1  | -0.4  | 0.8  | 2.1  | 2.2  | 1.4  | 2.8   | 4.0  | 5.1  | 4.6  | 4.4              | 4.6    | 5.7    |
| Просечна нето-плата*                      | 1.9   | 10.7 | 1.4  | -2.4 | 2.8   | 1.1  | 1.1  | 0.7  | -2.1 | -3.1  | -1.9 | -2.4 |      | -3.5             | -1.9   |        |
| Приватни нето-трансфери*                  | -12.5 | 18.6 | 20.0 | 2.2  | 105.5 | 30.6 | 3.3  | 0.5  | -7.6 | -12.8 | 1.4  | 25.7 |      | 40.3             | 14.9   |        |
| Пензии*                                   | 8.4   | 9.5  | 1.1  | 0.4  | 2.5   | 2.1  | 0.0  | 0.0  | -0.9 | -0.2  | 0.2  | 2.5  | 3.5  | 4.4              | 4.0    | 2.1    |

\*реалните стапки на раст се пресметени од НБРМ, со делење на номиналните стапки на раст со годишната инфлација, мерена според трошоците на живот.

Извор: Државен завод за статистика, Министерство за финансии и пресметки на НБРМ.

Табела 7

## ИНДИКАТИВНИ КАТЕГОРИИ ЗА ИНВЕСТИЦИИТЕ

|                                             | 2008 | 2009  | 2010  | 2011  | 2010  |       |       |       | 2011  |      |       |       | 2012  | Најнови податоци |        |        |
|---------------------------------------------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|-------|-------|-------|------------------|--------|--------|
|                                             |      |       |       |       | Кв.1  | Кв.2  | Кв.3  | Кв.4  | Кв.1  | Кв.2 | Кв.3  | Кв.4  | Кв.1  | Јан-12           | Фев-12 | Мар-12 |
| реални годишни промени во %                 |      |       |       |       |       |       |       |       |       |      |       |       |       |                  |        |        |
| Увоз на средства за работа*                 | 22.3 | -6.4  | -14.3 | 5.0   | -35.0 | -11.7 | 2.1   | -8.8  | 9.2   | 14.1 | 7.6   | -8.1  |       | -0.6             | 2.1    |        |
| Извршени градежни работи*                   | 16.3 | 14.9  | 12.9  | 29.4  | 7.1   | -8.4  | 33.5  | 17.0  | 55.4  | 52.8 | 13.4  | 18.8  |       | -6.4             | -54.2  |        |
| Домашно производство на капитални производи | -1.0 | -23.1 | -10.8 | 41.0  | -27.7 | -5.9  | -12.7 | 5.1   | 64.5  | 44.7 | 43.0  | 18.6  | -13.9 | -8.9             | -18.2  | -13.6  |
| Државни капитални инвестиции*               | 36.7 | -32.3 | 12.4  | 11.1  | 24.0  | -26.4 | 73.8  | -1.5  | 19.5  | 70.8 | -16.5 | -0.8  | 2.4   | 42.1             | 10.2   | -35.8  |
| Странски директни инвестиции*               | 3.9  | -22.6 | -22.8 | 182.4 | -62.5 | -83.4 | 23.2  | 380.0 | 654.9 | 24.8 | 57.6  | 126.4 |       | -61.2            | -33.8  |        |
| Долгорочни кредити на претпријатија*        | 25.9 | 8.6   | 9.1   | 6.6   | 4.5   | 7.8   | 8.8   | 9.1   | 10.3  | 12.9 | 11.5  | 6.6   | 7.4   | 6.9              | 7.4    | 7.7    |
| Залихи на готови производи                  | -5.6 | -2.1  | -3.3  | 12.1  | -6.8  | -18.0 | -6.7  | -5.8  | 6.0   | 19.5 | 18.2  | 6.0   | -3.9  | 2.9              | -7.7   | -6.3   |

\*реалните стапки на раст се пресметени од НБРМ, со делење на номиналните стапки на раст со годишната инфлација, мерена според трошоците на живот.

Извор: Државен завод за статистика, Министерство за финансии и пресметки на НБРМ.

Табела 8

## БУЏЕТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА (Централен буџет и буџети на фондови)

|                                 | 2011   |        |        |        | Вкупно<br>2011 | 2012   | годишни стапки на<br>промени во 2012<br>година (во %) | процент на<br>реализација |
|---------------------------------|--------|--------|--------|--------|----------------|--------|-------------------------------------------------------|---------------------------|
| во милиони денари               | Кв.1   | Кв.2   | Кв.3   | Кв.4   |                | Кв.1   | Кв.1                                                  | Јан-Март                  |
| ВКУПНИ ПРИХОДИ                  | 31,422 | 36,042 | 34,444 | 35,258 | 137,166        | 31,800 | 1.2                                                   | 20.3                      |
| Даночни приходи и придонеси     | 27,332 | 29,519 | 30,461 | 31,357 | 118,669        | 27,872 | 2.0                                                   | 21.6                      |
| Даночни приходи (ССП)           | 192    | 146    | 151    | 215    | 704            | 210    | 9.4                                                   | 46.5                      |
| Даноци                          | 18,002 | 19,411 | 20,247 | 20,546 | 78,206         | 18,217 | 1.2                                                   | 21.2                      |
| Персонален данок на доход       | 2,242  | 2,325  | 2,288  | 2,658  | 9,513          | 2,298  | 2.5                                                   | 21.4                      |
| Данок на добивка                | 920    | 1,496  | 731    | 741    | 3,888          | 964    | 4.8                                                   | 24.7                      |
| ДДВ                             | 9,834  | 10,140 | 11,037 | 11,213 | 42,224         | 9,798  | -0.4                                                  | 21.9                      |
| Акцизи                          | 3,423  | 3,687  | 4,326  | 4,077  | 15,513         | 3,399  | -0.7                                                  | 19.7                      |
| Увозни давачки                  | 809    | 950    | 1,027  | 993    | 3,779          | 932    | 15.2                                                  | 16.1                      |
| Други даноци                    | 774    | 813    | 838    | 864    | 3,289          | 826    | 6.7                                                   | 23.6                      |
| Придонеси                       | 9,138  | 9,962  | 10,063 | 10,596 | 39,759         | 9,445  | 3.4                                                   | 22.2                      |
| Фонд за ПИОМ                    | 6,188  | 6,740  | 6,792  | 7,170  | 26,890         | 6,375  | 3.0                                                   | 22.5                      |
| Агенција за вработување         | 388    | 425    | 434    | 452    | 1,699          | 402    | 3.6                                                   | 21.5                      |
| Фонд за здравствено осигурување | 2,562  | 2,797  | 2,837  | 2,974  | 11,170         | 2,668  | 4.1                                                   | 21.5                      |
| Неданочни приходи               | 2,922  | 3,585  | 3,358  | 2,979  | 12,844         | 2,784  | -4.7                                                  | 16.2                      |
| Капитални приходи               | 605    | 2,558  | 232    | 392    | 3,787          | 746    | 23.3                                                  | 12.5                      |
| Странски донации                | 231    | 277    | 254    | 325    | 1,087          | 280    | 21.2                                                  | 6.8                       |
| Приходи од наплатени заеми      | 332    | 103    | 139    | 205    | 779            | 118    | -64.5                                                 | 19.7                      |
| ВКУПНИ РАСХОДИ                  | 35,148 | 40,048 | 36,103 | 37,350 | 148,649        | 36,328 | 3.4                                                   | 21.5                      |
| Тековни трошоци                 | 31,133 | 35,164 | 31,830 | 32,812 | 130,939        | 32,113 | 3.1                                                   | 22.6                      |
| Плати и надоместоци             | 5,755  | 5,773  | 5,821  | 5,798  | 23,147         | 5,680  | -1.3                                                  | 25.0                      |
| Стоки и услуги                  | 3,497  | 3,768  | 3,128  | 3,565  | 13,958         | 3,741  | 7.0                                                   | 21.5                      |
| Трансфери                       | 21,523 | 24,938 | 21,392 | 22,510 | 90,363         | 22,162 | 3.0                                                   | 22.5                      |
| Трансфери (ССП)                 | 173    | 211    | 218    | 195    | 797            | 208    | 20.2                                                  | 16.5                      |
| Социјални трансфери             | 15,961 | 17,223 | 16,665 | 17,339 | 67,188         | 17,013 | 6.6                                                   | 24.2                      |
| Други трансфери                 | 5,389  | 7,504  | 4,509  | 4,976  | 22,378         | 4,941  | -8.3                                                  | 18.3                      |
| Каматни плаќања                 | 358    | 685    | 1,489  | 939    | 3,471          | 530    | 48.0                                                  | 14.8                      |
| Камати по домашен долг          | 196    | 444    | 224    | 243    | 1,107          | 242    | 23.5                                                  | 29.9                      |
| Камати по надворешен долг       | 162    | 241    | 1,265  | 696    | 2,364          | 288    | 77.8                                                  | 10.4                      |
| Капитални трошоци               | 4,015  | 4,884  | 4,273  | 4,538  | 17,710         | 4,215  | 5.0                                                   | 15.6                      |
| БУЏЕТСКИ ДЕФИЦИТ / СУФИЦИТ      | -3,726 | -4,006 | -1,659 | -2,092 | -11,483        | -4,528 | 21.5                                                  | 36.4                      |

Извор: Министерство за финансии на Република Македонија.

Табела 9

## БИЛАНС НА ПЛАЌАЊА

|                                          | 2008            | 2009            | 2010            | 1      | 2      | 3      | 4      | 5      | 6      | 7      | 8      | 9      | 10     | 11     | 12     | 2011            | 1      | 2      | 2012          |
|------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-----------------|--------|--------|---------------|
|                                          | во милиони евра |                 |                 |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |                 |        |        |               |
| <b>I. Тековна сметка</b>                 | <b>-862.2</b>   | <b>-457.1</b>   | <b>-150.4</b>   | -92.7  | -73.3  | -34.3  | -41.6  | -0.1   | -17.7  | -7.0   | 26.5   | 27.2   | 25.6   | -59.1  | 45.5   | <b>-201.1</b>   | -43.4  | -23.4  | <b>-66.8</b>  |
| <b>A. Стоки</b>                          | <b>-1,762.5</b> | <b>-1,559.6</b> | <b>-1,467.8</b> | -193.3 | -142.2 | -126.0 | -149.1 | -102.8 | -122.8 | -158.9 | -132.6 | -111.8 | -100.0 | -177.4 | -164.9 | <b>-1,681.7</b> | -145.3 | -105.2 | <b>-250.5</b> |
| - Извоз на стоки, ф.о.б                  | <b>2,692.6</b>  | <b>1,932.6</b>  | <b>2,492.8</b>  | 222.2  | 238.6  | 251.6  | 276.1  | 285.2  | 256.1  | 234.1  | 278.6  | 312.3  | 281.6  | 265.7  | 276.7  | <b>3,178.9</b>  | 208.9  | 231.1  | <b>440.0</b>  |
| - Увоз на стоки, ф.о.б.                  | <b>-4,455.1</b> | <b>-3,492.2</b> | <b>-3,960.7</b> | -415.5 | -380.9 | -377.6 | -425.2 | -388.0 | -378.9 | -392.9 | -411.3 | -424.1 | -381.5 | -443.1 | -441.5 | <b>-4,860.5</b> | -354.2 | -336.2 | <b>-690.4</b> |
| <b>B. Услуги</b>                         | <b>9.3</b>      | <b>16.5</b>     | <b>49.4</b>     | 14.1   | -5.8   | 11.0   | 4.6    | 9.7    | 9.3    | 12.6   | 15.6   | 9.3    | 7.3    | 0.3    | 9.3    | <b>97.4</b>     | -4.8   | -7.5   | <b>-12.3</b>  |
| - Приливи                                | <b>692.0</b>    | <b>617.6</b>    | <b>693.8</b>    | 60.2   | 49.7   | 67.5   | 62.2   | 66.6   | 66.3   | 73.0   | 76.7   | 70.4   | 67.0   | 63.4   | 77.0   | <b>799.9</b>    | 56.0   | 52.3   | <b>108.3</b>  |
| - Одлив                                  | <b>-682.8</b>   | <b>-601.1</b>   | <b>-644.3</b>   | -46.0  | -55.5  | -56.5  | -57.6  | -56.8  | -57.0  | -60.4  | -61.1  | -61.1  | -59.7  | -63.1  | -67.7  | <b>-702.5</b>   | -60.8  | -59.8  | <b>-120.6</b> |
| <b>B. Доход</b>                          | <b>-94.4</b>    | <b>-47.3</b>    | <b>-99.1</b>    | -9.5   | -8.1   | -6.6   | -9.6   | -9.8   | -8.4   | -10.7  | -7.8   | -9.2   | -9.5   | -8.3   | -12.2  | <b>-109.5</b>   | -7.0   | -7.7   | <b>-14.7</b>  |
| - Приливи                                | <b>185.2</b>    | <b>128.0</b>    | <b>146.6</b>    | 15.4   | 12.8   | 15.7   | 14.2   | 14.0   | 14.6   | 13.1   | 15.5   | 14.2   | 14.1   | 15.4   | 13.6   | <b>172.7</b>    | 18.3   | 16.5   | <b>34.8</b>   |
| - Одлив                                  | <b>-279.6</b>   | <b>-175.3</b>   | <b>-245.7</b>   | -24.9  | -20.9  | -22.3  | -23.8  | -23.7  | -23.0  | -23.9  | -23.3  | -23.3  | -23.6  | -23.6  | -25.8  | <b>-282.2</b>   | -25.3  | -24.2  | <b>-49.5</b>  |
| <b>Г. Тековни трансфери</b>              | <b>985.5</b>    | <b>1,133.3</b>  | <b>1,367.2</b>  | 95.9   | 82.7   | 87.4   | 112.4  | 102.7  | 104.2  | 149.9  | 151.2  | 138.9  | 127.7  | 126.4  | 213.2  | <b>1,492.6</b>  | 113.6  | 97.0   | <b>210.6</b>  |
| - Приливи                                | <b>1,033.2</b>  | <b>1,181.0</b>  | <b>1,414.0</b>  | 99.3   | 86.1   | 91.3   | 116.1  | 106.7  | 108.4  | 153.8  | 155.4  | 142.6  | 131.7  | 130.8  | 218.6  | <b>1,540.8</b>  | 117.6  | 100.6  | <b>218.2</b>  |
| - Одлив                                  | <b>-47.7</b>    | <b>-47.7</b>    | <b>-46.9</b>    | -3.3   | -3.4   | -3.9   | -3.7   | -4.0   | -4.3   | -3.9   | -4.1   | -3.7   | -4.1   | -4.4   | -5.3   | <b>-48.1</b>    | -3.9   | -3.7   | <b>-7.6</b>   |
| <b>II. Капитална и финансиска сметка</b> | <b>886.2</b>    | <b>430.0</b>    | <b>130.9</b>    | 96.6   | 76.5   | 51.4   | 51.4   | 2.9    | 14.1   | -1.0   | -29.5  | -40.4  | -25.4  | 56.9   | -44.9  | <b>208.5</b>    | 46.3   | 31.2   | <b>77.4</b>   |
| <b>A. Капитална сметка</b>               | <b>-12.2</b>    | <b>20.2</b>     | <b>12.9</b>     | 7.8    | 0.9    | 0.8    | 1.2    | 1.4    | 0.9    | 3.1    | 0.5    | 0.3    | 0.4    | 0.9    | 2.7    | <b>20.9</b>     | 0.1    | 2.3    | <b>2.3</b>    |
| - Приливи                                | <b>0.0</b>      | <b>25.4</b>     | <b>25.5</b>     | 8.0    | 1.9    | 2.0    | 2.3    | 2.4    | 2.5    | 4.0    | 2.3    | 1.5    | 1.9    | 2.9    | 4.3    | <b>36.1</b>     | 1.8    | 3.1    | <b>4.9</b>    |
| - Одлив                                  | <b>-12.2</b>    | <b>-5.3</b>     | <b>-12.6</b>    | -0.3   | -1.0   | -1.2   | -1.1   | -1.0   | -1.6   | -0.9   | -1.8   | -1.1   | -1.5   | -2.0   | -1.6   | <b>-15.3</b>    | -1.8   | -0.8   | <b>-2.6</b>   |
| <b>B. Финансиска сметка</b>              | <b>898.4</b>    | <b>409.8</b>    | <b>118.0</b>    | 88.8   | 75.6   | 50.6   | 50.2   | 1.5    | 13.2   | -4.2   | -30.0  | -40.7  | -25.9  | 56.0   | -47.6  | <b>187.6</b>    | 46.2   | 28.9   | <b>75.1</b>   |
| <b>1. Директни инвестиции</b>            | <b>409.4</b>    | <b>136.9</b>    | <b>157.6</b>    | 46.6   | 61.2   | 93.8   | -22.9  | -17.5  | -22.0  | 21.6   | 28.4   | -13.4  | 29.3   | 74.9   | 21.8   | <b>301.9</b>    | 34.7   | 36.5   | <b>71.2</b>   |
| Директни инвестиции во странство         | <b>9.5</b>      | <b>-8.1</b>     | <b>-1.4</b>     | -0.3   | -0.2   | 0.2    | 0.0    | 0.3    | 0.0    | 0.0    | -0.1   | -0.9   | -0.4   | -0.1   | -0.1   | <b>-1.6</b>     | -0.5   | 0.0    | <b>-0.5</b>   |
| Директни инвестиции во земјата           | <b>399.9</b>    | <b>145.0</b>    | <b>159.1</b>    | 46.9   | 61.4   | 93.6   | -22.9  | -17.8  | -22.0  | 21.6   | 28.4   | -12.4  | 29.6   | 75.1   | 21.9   | <b>303.5</b>    | 35.1   | 36.5   | <b>71.7</b>   |
| <b>2. Портфолио инвестиции</b>           | <b>-50.6</b>    | <b>104.0</b>    | <b>-61.7</b>    | 0.2    | -2.2   | -1.2   | 0.2    | 0.8    | -5.5   | -14.8  | -2.8   | 1.0    | -6.5   | -3.7   | -7.5   | <b>-42.0</b>    | 0.2    | 2.0    | <b>2.2</b>    |
| Средства                                 | <b>-0.5</b>     | <b>-37.6</b>    | <b>-21.9</b>    | -1.3   | -3.0   | -2.3   | -2.7   | 0.0    | -2.6   | 0.6    | 0.4    | 0.0    | 3.1    | 0.0    | 0.2    | <b>-7.6</b>     | -0.2   | -0.9   | <b>-1.1</b>   |
| Обврски                                  | <b>-50.1</b>    | <b>141.7</b>    | <b>-39.7</b>    | 1.6    | 0.8    | 1.1    | 2.9    | 0.7    | -2.9   | -15.4  | -3.2   | 1.0    | -9.6   | -3.7   | -7.7   | <b>-34.4</b>    | 0.3    | 2.9    | <b>3.3</b>    |
| <b>3. Останати инвестиции</b>            | <b>464.4</b>    | <b>245.8</b>    | <b>83.7</b>     | 60.4   | 3.1    | 162.4  | 59.7   | 6.4    | 1.9    | -52.1  | -48.5  | -20.3  | -52.8  | -30.5  | 169.4  | <b>259.1</b>    | -9.8   | -9.2   | <b>-18.9</b>  |
| 3.1. Средства                            | <b>207.4</b>    | <b>-107.0</b>   | <b>-159.7</b>   | 28.3   | -8.7   | -25.1  | -74.3  | -60.4  | -16.8  | -180.2 | 32.7   | 99.5   | -211.9 | -25.6  | 40.6   | <b>-401.9</b>   | -72.1  | 25.0   | <b>-47.2</b>  |
| 3.1.1. Трговски кредити                  | <b>0.0</b>      | <b>0.0</b>      | <b>0.0</b>      | 0.0    | 0.0    | 0.0    | 0.0    | 0.0    | 0.0    | 0.0    | 0.0    | 0.0    | 0.0    | 0.0    | 0.0    | <b>0.0</b>      | 0.0    | 0.0    | <b>0.0</b>    |
| 3.1.2. Заеми                             | <b>-4.7</b>     | <b>-19.1</b>    | <b>7.3</b>      | -0.5   | -1.4   | -1.0   | -49.2  | -57.4  | -9.1   | -98.3  | 53.7   | 73.8   | -201.1 | -17.1  | 77.4   | <b>-230.2</b>   | -83.4  | 62.8   | <b>-20.6</b>  |
| 3.1.2.1. Монетарна власт                 | <b>0.0</b>      | <b>0.0</b>      | <b>0.0</b>      | 0.0    | 0.0    | 0.0    | -49.7  | -57.5  | -11.1  | -97.8  | 54.1   | 73.2   | -202.4 | -15.8  | 73.9   | <b>-233.1</b>   | -83.2  | 64.8   | <b>-18.4</b>  |
| 3.1.2.2. Држава                          | <b>0.0</b>      | <b>0.0</b>      | <b>0.0</b>      | 0.0    | 0.0    | 0.0    | 0.0    | 0.0    | 0.0    | 0.0    | 0.0    | 0.0    | 0.0    | 0.0    | 0.0    | <b>0.0</b>      | 0.0    | 0.0    | <b>0.0</b>    |
| 3.1.2.3. Банки                           | <b>-0.3</b>     | <b>-16.0</b>    | <b>6.9</b>      | -0.5   | -1.0   | -1.0   | 0.7    | 0.3    | 1.9    | -0.6   | -0.7   | 0.7    | 1.5    | -0.8   | 3.5    | <b>3.7</b>      | -1.2   | -1.6   | <b>-2.8</b>   |
| 3.1.2.4. Останати сектори                | <b>-4.4</b>     | <b>-3.2</b>     | <b>0.4</b>      | 0.0    | -0.4   | 0.1    | -0.3   | -0.2   | 0.1    | 0.1    | 0.4    | -0.1   | -0.2   | -0.4   | 0.0    | <b>-0.9</b>     | 1.0    | -0.5   | <b>0.5</b>    |
| 3.1.3. Валути и депозити                 | <b>211.3</b>    | <b>-88.1</b>    | <b>-167.2</b>   | 28.9   | -7.3   | -23.8  | -25.3  | -2.9   | -7.7   | -82.0  | -21.1  | 25.9   | -11.0  | -8.6   | -36.7  | <b>-171.6</b>   | 11.2   | -37.9  | <b>-26.6</b>  |
| 3.1.3.1. Монетарна власт                 | <b>16.0</b>     | <b>0.0</b>      | <b>0.6</b>      | 0.0    | 0.0    | 0.1    | 0.0    | 0.0    | 0.0    | 0.0    | 0.0    | 0.0    | 0.0    | 0.0    | 0.0    | <b>0.0</b>      | 0.0    | 0.0    | <b>0.0</b>    |
| 3.1.3.2. Држава                          | <b>0.0</b>      | <b>0.0</b>      | <b>0.0</b>      | 0.0    | 0.0    | 0.0    | 0.0    | 0.0    | 0.0    | 0.0    | 0.0    | 0.0    | 0.0    | 0.0    | 0.0    | <b>0.0</b>      | 0.0    | 0.0    | <b>0.0</b>    |
| 3.1.3.3. Банки                           | <b>238.5</b>    | <b>-86.0</b>    | <b>-78.6</b>    | 30.9   | -3.1   | -18.9  | -17.8  | 6.8    | 2.5    | -72.1  | -11.0  | 43.7   | 8.1    | 11.8   | -17.2  | <b>-36.4</b>    | 29.0   | -19.8  | <b>9.2</b>    |
| 3.1.3.4. Останати сектори                | <b>-43.2</b>    | <b>-2.0</b>     | <b>-89.2</b>    | -2.0   | -4.2   | -5.0   | -7.5   | -9.7   | -10.2  | -10.0  | -10.1  | -17.7  | -19.2  | -20.3  | -19.5  | <b>-135.3</b>   | -17.7  | -18.1  | <b>-35.9</b>  |
| 3.1.4. Останати средства                 | <b>0.8</b>      | <b>0.1</b>      | <b>0.2</b>      | 0.0    | 0.0    | -0.3   | 0.3    | 0.0    | -0.1   | 0.1    | 0.1    | -0.2   | 0.2    | 0.0    | -0.1   | <b>-0.1</b>     | 0.0    | 0.1    | <b>0.1</b>    |
| 3.2. Обврски                             | <b>256.9</b>    | <b>352.8</b>    | <b>243.4</b>    | 32.1   | 11.7   | 187.5  | 134.0  | 66.7   | 18.7   | 128.2  | -81.3  | -119.8 | 159.2  | -4.8   | 128.9  | <b>661.0</b>    | 62.3   | -34.1  | <b>28.2</b>   |
| 3.2.1. Трговски кредити                  | <b>-4.4</b>     | <b>169.1</b>    | <b>64.2</b>     | 60.9   | 6.8    | -77.5  | 42.2   | -12.0  | -2.3   | 29.0   | -1.9   | -52.6  | -37.9  | 20.0   | 32.8   | <b>7.5</b>      | 27.3   | 3.7    | <b>31.0</b>   |
| 3.2.2. Заеми                             | <b>241.9</b>    | <b>69.9</b>     | <b>120.3</b>    | 2.9    | 8.5    | 247.6  | 80.6   | 66.2   | 21.6   | 85.2   | -45.5  | -79.6  | 192.7  | 1.0    | 81.6   | <b>662.7</b>    | 51.6   | -38.2  | <b>13.5</b>   |
| 3.2.2.1. Монетарна власт                 | <b>0.0</b>      | <b>0.0</b>      | <b>0.0</b>      | 0.0    | 0.0    | 0.0    | 49.7   | 57.2   | 11.4   | 97.3   | -53.5  | -73.2  | 202.1  | 16.0   | -74.3  | <b>232.5</b>    | 83.1   | -64.2  | <b>18.9</b>   |
| 3.2.2.2. Држава                          | <b>36.1</b>     | <b>7.0</b>      | <b>37.7</b>     | 2.3    | -0.6   | 231.2  | -3.2   | 7.7    | 9.4    | 3.1    | 3.9    | -4.3   | -2.8   | -11.9  | 131.6  | <b>366.5</b>    | 0.8    | -0.4   | <b>0.3</b>    |
| 3.2.2.3. Банки                           | <b>-17.0</b>    | <b>58.9</b>     | <b>110.7</b>    | 0.4    | 0.7    | 19.9   | 29.8   | 0.5    | 0.1    | -20.2  | 1.3    | -5.8   | -2.6   | 1.0    | 21.5   | <b>46.6</b>     | -24.8  | 27.4   | <b>2.6</b>    |
| 3.2.2.4. Останати сектори                | <b>222.7</b>    | <b>4.0</b>      | <b>-28.1</b>    | 0.2    | 8.4    | -3.6   | 4.4    | 0.8    | 0.7    | 5.0    | 2.8    | 3.7    | -4.1   | -4.1   | 2.8    | <b>17.0</b>     | -7.5   | -0.9   | <b>-8.3</b>   |
| 3.2.3. Валути и депозити                 | <b>12.1</b>     | <b>26.0</b>     | <b>-2.8</b>     | -32.7  | -5.2   | 13.7   | 8.8    | 9.8    | -7.2   | 10.1   | -41.9  | 9.6    | 2.3    | -32.5  | 3.3    | <b>-61.9</b>    | -5.3   | 0.4    | <b>-4.9</b>   |
| 3.2.3.1. Монетарна власт                 | <b>0.0</b>      | <b>0.0</b>      | <b>0.0</b>      | 0.0    | 0.0    | 0.0    | 0.0    | 0.0    | 0.0    | 0.0    | 0.0    | 0.0    | 0.0    | 0.0    | 0.0    | <b>0.0</b>      | 0.0    | 0.0    | <b>0.0</b>    |
| 3.2.3.2. Држава                          | <b>0.0</b>      | <b>0.0</b>      | <b>0.0</b>      | 0.0    | 0.0    | 0.0    | 0.0    | 0.0    | 0.0    | 0.0    | 0.0    | 0.0    | 0.0    | 0.0    | 0.0    | <b>0.0</b>      | 0.0    | 0.0    | <b>0.0</b>    |
| 3.2.3.3. Банки                           | <b>12.1</b>     | <b>26.0</b>     | <b>-2.8</b>     | -32.7  | -5.2   | 13.7   | 8.8    | 9.8    | -7.2   | 10.1   | -41.9  | 9.6    | 2.3    | -32.5  | 3.3    | <b>-61.9</b>    | -5.3   | 0.4    | <b>-4.9</b>   |
| 3.2.3.4. Останати сектори                | <b>0.0</b>      | <b>0.0</b>      | <b>0.0</b>      | 0.0    | 0.0    | 0.0    | 0.0    | 0.0    | 0.0    | 0.0    | 0.0    | 0.0    | 0.0    | 0.0    | 0.0    | <b>0.0</b>      | 0.0    | 0.0    | <b>0.0</b>    |
| 3.2.4. Останати обврски                  | <b>7.4</b>      | <b>87.9</b>     | <b>61.7</b>     | 1.1    | 1.7    | 3.7    | 2.4    | 2.7    | 6.7    | 3.8    | 8.0    | 2.7    | 2.0    | 6.7    | 11.2   | <b>52.7</b>     | -11.2  | -0.1   | <b>-11.3</b>  |
| <b>4. Бруто официјални резерви / 1</b>   | <b>75.3</b>     | <b>-76.9</b>    | <b>-61.7</b>    | -18.4  | 13.5   | -204.5 | 13.3   | 11.9   | 38.8   | 41.1   | -7.0   | -7.9   | 4.1    | 15.2   | -231.4 | <b>-331.3</b>   | 21.2   | -0.5   | <b>20.7</b>   |
| <b>III. Нето грешки и пропусти</b>       | <b>-24.0</b>    | <b>27.1</b>     | <b>19.5</b>     | -3.9   | -3.1   | -17.1  | -9.8   | -2.8   | 3.6    | 8.1    | 3.0    | 13.2   | -0.2   | 2.2    | -0.6   | <b>-7.4</b>     | -2.8   | -7.8   | <b>-10.6</b>  |

1/ Без ценовни промени и курсни разлики.

Извор: НБРМ.

Табела 10

**НАДВОРЕШНОТРГОВСКА РАЗМЕНА СПОРЕД СМТК**

| <i>во милиони<br/>евра</i> |               | Производи<br>за храна | Пијалоци<br>и тутун | Суровини<br>освен<br>гориво | Минерални<br>горива,<br>мазива и<br>сл. | Животински<br>и<br>растителни<br>масла | Хемиски<br>производи | Производи<br>класирани<br>по<br>материјали | Машини<br>транспортни<br>уреди | Разни<br>готови<br>производи | Трансакции<br>и<br>непомната<br>стока |
|----------------------------|---------------|-----------------------|---------------------|-----------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|
|                            | <b>Вкупно</b> |                       |                     |                             |                                         |                                        |                      |                                            |                                |                              |                                       |
|                            | <b>ИЗВОЗ</b>  |                       |                     |                             |                                         |                                        |                      |                                            |                                |                              |                                       |
| <b>2008</b>                | <b>2,698</b>  | 210                   | 149                 | 183                         | 211                                     | 8                                      | 123                  | 1,079                                      | 127                            | 606                          | 1                                     |
| <b>2009</b>                | <b>1,937</b>  | 202                   | 141                 | 123                         | 145                                     | 6                                      | 123                  | 551                                        | 110                            | 535                          | 1                                     |
| <b>2010</b>                | <b>2,535</b>  | 249                   | 153                 | 196                         | 195                                     | 8                                      | 288                  | 750                                        | 150                            | 542                          | 2                                     |
| <b>2011</b>                | <b>3,198</b>  | 267                   | 170                 | 207                         | 266                                     | 13                                     | 538                  | 883                                        | 253                            | 599                          | 2                                     |
| 1                          | <b>222</b>    | 13                    | 18                  | 16                          | 20                                      | 1                                      | 42                   | 60                                         | 11                             | 41                           | 0                                     |
| 2                          | <b>240</b>    | 15                    | 7                   | 15                          | 17                                      | 0                                      | 54                   | 65                                         | 17                             | 48                           | 0                                     |
| 3                          | <b>252</b>    | 21                    | 8                   | 18                          | 19                                      | 1                                      | 48                   | 69                                         | 18                             | 50                           | 0                                     |
| 4                          | <b>278</b>    | 30                    | 8                   | 18                          | 27                                      | 1                                      | 47                   | 81                                         | 22                             | 45                           | 0                                     |
| 5                          | <b>286</b>    | 23                    | 14                  | 19                          | 25                                      | 1                                      | 47                   | 89                                         | 20                             | 49                           | 0                                     |
| 6                          | <b>260</b>    | 23                    | 12                  | 18                          | 27                                      | 1                                      | 39                   | 68                                         | 19                             | 52                           | 1                                     |
| 7                          | <b>239</b>    | 21                    | 11                  | 20                          | 25                                      | 2                                      | 27                   | 63                                         | 19                             | 52                           | 0                                     |
| 8                          | <b>279</b>    | 22                    | 14                  | 16                          | 32                                      | 1                                      | 44                   | 70                                         | 22                             | 58                           | 0                                     |
| 9                          | <b>313</b>    | 30                    | 23                  | 19                          | 24                                      | 1                                      | 53                   | 87                                         | 26                             | 50                           | 0                                     |
| 10                         | <b>286</b>    | 28                    | 15                  | 17                          | 15                                      | 1                                      | 50                   | 80                                         | 28                             | 50                           | 0                                     |
| 11                         | <b>266</b>    | 22                    | 22                  | 16                          | 20                                      | 2                                      | 34                   | 78                                         | 25                             | 48                           | 0                                     |
| 12                         | <b>277</b>    | 19                    | 20                  | 15                          | 17                                      | 1                                      | 52                   | 72                                         | 26                             | 56                           | 0                                     |
| <b>2012</b>                |               |                       |                     |                             |                                         |                                        |                      |                                            |                                |                              |                                       |
| 1                          | <b>210</b>    | 11                    | 15                  | 14                          | 18                                      | 1                                      | 35                   | 53                                         | 20                             | 43                           | 0                                     |
| 2                          | <b>236</b>    | 13                    | 18                  | 13                          | 16                                      | 1                                      | 44                   | 61                                         | 22                             | 47                           | 0                                     |
| 3                          | <b>254</b>    | 21                    | 12                  | 18                          | 13                                      | 1                                      | 51                   | 64                                         | 27                             | 47                           | 0                                     |
|                            | <b>УВОЗ</b>   |                       |                     |                             |                                         |                                        |                      |                                            |                                |                              |                                       |
| <b>2008</b>                | <b>4,664</b>  | 424                   | 35                  | 236                         | 956                                     | 46                                     | 416                  | 1,257                                      | 986                            | 308                          | 1                                     |
| <b>2009</b>                | <b>3,637</b>  | 401                   | 37                  | 145                         | 583                                     | 33                                     | 408                  | 868                                        | 873                            | 282                          | 7                                     |
| <b>2010</b>                | <b>4,137</b>  | 421                   | 44                  | 219                         | 729                                     | 39                                     | 500                  | 1,048                                      | 831                            | 302                          | 4                                     |
| <b>2011</b>                | <b>5,038</b>  | 483                   | 49                  | 263                         | 1,034                                   | 55                                     | 596                  | 1,404                                      | 841                            | 310                          | 4                                     |
| 1                          | <b>429</b>    | 31                    | 2                   | 19                          | 70                                      | 3                                      | 84                   | 148                                        | 55                             | 16                           | 0                                     |
| 2                          | <b>394</b>    | 38                    | 2                   | 16                          | 101                                     | 4                                      | 53                   | 94                                         | 63                             | 21                           | 0                                     |
| 3                          | <b>389</b>    | 43                    | 3                   | 21                          | 83                                      | 3                                      | 42                   | 98                                         | 71                             | 24                           | 0                                     |
| 4                          | <b>442</b>    | 38                    | 4                   | 21                          | 99                                      | 3                                      | 47                   | 127                                        | 80                             | 24                           | 0                                     |
| 5                          | <b>404</b>    | 35                    | 4                   | 21                          | 57                                      | 4                                      | 49                   | 127                                        | 76                             | 30                           | 0                                     |
| 6                          | <b>394</b>    | 37                    | 5                   | 21                          | 76                                      | 3                                      | 48                   | 107                                        | 66                             | 30                           | 0                                     |
| 7                          | <b>409</b>    | 45                    | 6                   | 21                          | 94                                      | 5                                      | 46                   | 97                                         | 67                             | 26                           | 0                                     |
| 8                          | <b>428</b>    | 38                    | 5                   | 24                          | 93                                      | 5                                      | 49                   | 107                                        | 82                             | 25                           | 0                                     |
| 9                          | <b>438</b>    | 35                    | 4                   | 23                          | 75                                      | 5                                      | 47                   | 149                                        | 73                             | 28                           | 0                                     |
| 10                         | <b>397</b>    | 43                    | 3                   | 21                          | 78                                      | 6                                      | 43                   | 117                                        | 57                             | 29                           | 0                                     |
| 11                         | <b>456</b>    | 49                    | 4                   | 30                          | 98                                      | 6                                      | 44                   | 126                                        | 70                             | 28                           | 0                                     |
| 12                         | <b>457</b>    | 50                    | 5                   | 26                          | 108                                     | 6                                      | 43                   | 108                                        | 80                             | 30                           | 2                                     |
| <b>2012</b>                |               |                       |                     |                             |                                         |                                        |                      |                                            |                                |                              |                                       |
| 1                          | <b>369</b>    | 35                    | 4                   | 20                          | 106                                     | 5                                      | 31                   | 100                                        | 51                             | 18                           | 0                                     |
| 2                          | <b>355</b>    | 35                    | 3                   | 16                          | 113                                     | 5                                      | 44                   | 58                                         | 63                             | 19                           | 0                                     |
| 3                          | <b>410</b>    | 50                    | 8                   | 14                          | 92                                      | 6                                      | 56                   | 99                                         | 62                             | 24                           | 0                                     |

Извор: Државен завод за статистика на Република Македонија.

Табела 11

**НАДВОРЕШНОТРГОВСКА РАЗМЕНА СПОРЕД ЕКОНОМСКИ ПАРТНЕРИ-ГРУПАЦИИ**

| во милиони<br>евра | Вкупно       | 1. Развиени<br>земји - вкупно | 1.1. Европска<br>унија | 1.2. ЕФТА | 1.3. Развиени<br>земји | 2. Западен<br>Балкан | 3. Земји во<br>развој | 4. Неразвиени<br>земји | 5. Останати |
|--------------------|--------------|-------------------------------|------------------------|-----------|------------------------|----------------------|-----------------------|------------------------|-------------|
| <b>ИЗВОЗ</b>       |              |                               |                        |           |                        |                      |                       |                        |             |
| <b>2008</b>        | <b>2,698</b> | 1,680                         | 1,606                  | 12        | 62                     | 958                  | 57                    | 2                      | 0           |
| <b>2009</b>        | <b>1,937</b> | 1,132                         | 1,093                  | 14        | 25                     | 716                  | 64                    | 25                     | 0           |
| <b>2010</b>        | <b>2,535</b> | 1,604                         | 1,566                  | 16        | 22                     | 771                  | 157                   | 3                      | 0           |
| <b>2011</b>        | <b>3,198</b> | 2,043                         | 1,938                  | 23        | 82                     | 879                  | 260                   | 15                     | 0           |
| 1                  | <b>222</b>   | 150                           | 142                    | 2         | 6                      | 51                   | 21                    | 0                      | 0           |
| 2                  | <b>240</b>   | 167                           | 160                    | 2         | 6                      | 53                   | 19                    | 0                      | 0           |
| 3                  | <b>252</b>   | 162                           | 155                    | 2         | 5                      | 69                   | 20                    | 0                      | 0           |
| 4                  | <b>278</b>   | 181                           | 172                    | 2         | 6                      | 79                   | 19                    | 0                      | 0           |
| 5                  | <b>286</b>   | 181                           | 173                    | 2         | 5                      | 81                   | 24                    | 0                      | 0           |
| 6                  | <b>260</b>   | 159                           | 154                    | 2         | 3                      | 79                   | 21                    | 0                      | 0           |
| 7                  | <b>239</b>   | 142                           | 134                    | 2         | 6                      | 72                   | 24                    | 1                      | 0           |
| 8                  | <b>279</b>   | 169                           | 165                    | 1         | 3                      | 89                   | 19                    | 3                      | 0           |
| 9                  | <b>313</b>   | 193                           | 184                    | 2         | 7                      | 87                   | 29                    | 4                      | 0           |
| 10                 | <b>286</b>   | 188                           | 179                    | 2         | 6                      | 76                   | 21                    | 1                      | 0           |
| 11                 | <b>266</b>   | 172                           | 154                    | 2         | 16                     | 75                   | 17                    | 3                      | 0           |
| 12                 | <b>277</b>   | 180                           | 165                    | 2         | 14                     | 67                   | 26                    | 3                      | 0           |
| <b>2012</b>        |              |                               |                        |           |                        |                      |                       |                        |             |
| 1                  | <b>210</b>   | 143                           | 128                    | 1         | 14                     | 47                   | 19                    | 0                      | 0           |
| 2                  | <b>236</b>   | 174                           | 160                    | 2         | 12                     | 46                   | 14                    | 2                      | 0           |
| 3                  | <b>254</b>   | 177                           | 166                    | 3         | 9                      | 61                   | 15                    | 1                      | 0           |
| <b>УВОЗ</b>        |              |                               |                        |           |                        |                      |                       |                        |             |
| <b>2008</b>        | <b>4,664</b> | 2,671                         | 2,250                  | 202       | 219                    | 516                  | 1,430                 | 48                     | 0           |
| <b>2009</b>        | <b>3,637</b> | 2,198                         | 1,899                  | 93        | 205                    | 428                  | 972                   | 39                     | 0           |
| <b>2010</b>        | <b>4,137</b> | 2,475                         | 2,199                  | 76        | 199                    | 475                  | 1,145                 | 43                     | 0           |
| <b>2011</b>        | <b>5,038</b> | 3,066                         | 2,739                  | 128       | 199                    | 574                  | 1,347                 | 52                     | 0           |
| 1                  | <b>429</b>   | 292                           | 271                    | 8         | 13                     | 33                   | 100                   | 4                      | 0           |
| 2                  | <b>394</b>   | 225                           | 200                    | 13        | 13                     | 47                   | 119                   | 3                      | 0           |
| 3                  | <b>389</b>   | 214                           | 186                    | 10        | 18                     | 44                   | 127                   | 4                      | 0           |
| 4                  | <b>442</b>   | 250                           | 224                    | 10        | 16                     | 48                   | 139                   | 5                      | 0           |
| 5                  | <b>404</b>   | 267                           | 243                    | 9         | 15                     | 46                   | 85                    | 5                      | 0           |
| 6                  | <b>394</b>   | 253                           | 229                    | 9         | 15                     | 50                   | 86                    | 5                      | 0           |
| 7                  | <b>409</b>   | 237                           | 214                    | 8         | 15                     | 49                   | 117                   | 6                      | 0           |
| 8                  | <b>428</b>   | 241                           | 215                    | 10        | 15                     | 48                   | 135                   | 5                      | 0           |
| 9                  | <b>438</b>   | 299                           | 269                    | 12        | 18                     | 52                   | 84                    | 4                      | 0           |
| 10                 | <b>397</b>   | 253                           | 215                    | 14        | 24                     | 52                   | 88                    | 4                      | 0           |
| 11                 | <b>456</b>   | 266                           | 236                    | 11        | 19                     | 49                   | 137                   | 4                      | 0           |
| 12                 | <b>457</b>   | 267                           | 237                    | 14        | 17                     | 56                   | 130                   | 4                      | 0           |
| <b>2012</b>        |              |                               |                        |           |                        |                      |                       |                        |             |
| 1                  | <b>369</b>   | 225                           | 201                    | 12        | 12                     | 35                   | 105                   | 3                      | 0           |
| 2                  | <b>355</b>   | 191                           | 168                    | 12        | 12                     | 34                   | 126                   | 4                      | 0           |
| 3                  | <b>410</b>   | 264                           | 238                    | 12        | 15                     | 53                   | 88                    | 4                      | 0           |

Извор: Државен завод за статистика на Република Македонија.

Табела 12

**МЕНУВАЧКИ ПАЗАР**

|                 | <b>БАНКИ</b>           |             |            | <b>МЕНУВАЧНИЦИ</b> |             |            | <b>ВКУПНО</b> |             |            |
|-----------------|------------------------|-------------|------------|--------------------|-------------|------------|---------------|-------------|------------|
|                 | Понуда                 | Побарувачка | Нето-откуп | Понуда             | Побарувачка | Нето-откуп | Понуда        | Побарувачка | Нето-откуп |
|                 | <i>во милиони евра</i> |             |            |                    |             |            |               |             |            |
| <b>2004</b>     | 286.3                  | 149.2       | 137.1      | 494.6              | 266.3       | 228.3      | 780.9         | 415.5       | 365.4      |
| <b>2005</b>     | 340.3                  | 108.6       | 231.7      | 541.1              | 235.6       | 305.5      | 881.4         | 344.2       | 537.2      |
| <b>2006</b>     | 429.7                  | 126.5       | 303.2      | 555.8              | 208.0       | 347.8      | 985.5         | 334.5       | 651.0      |
| <b>2007</b>     | 470.7                  | 191.5       | 279.2      | 609.1              | 200.8       | 408.3      | 1,079.9       | 392.4       | 687.5      |
| <b>2008</b>     | 544.6                  | 317.4       | 227.2      | 585.0              | 209.3       | 375.7      | 1,129.6       | 526.6       | 602.9      |
| <b>2009</b>     | 476.2                  | 282.0       | 194.3      | 766.6              | 197.1       | 569.5      | 1,242.8       | 479.1       | 763.8      |
| <b>2010</b>     | 480.3                  | 175.1       | 305.2      | 815.9              | 148.5       | 667.5      | 1,296.3       | 323.6       | 972.7      |
| <b>2011</b>     | 464.4                  | 165.6       | 298.7      | 924.2              | 146.8       | 777.3      | 1,388.5       | 312.5       | 1,076.1    |
| 1               | 29.8                   | 12.0        | 17.8       | 47.5               | 9.7         | 37.7       | 77.3          | 21.7        | 55.6       |
| 2               | 30.6                   | 12.1        | 18.5       | 48.3               | 12.1        | 36.2       | 78.9          | 24.2        | 54.7       |
| 3               | 33.4                   | 16.8        | 16.6       | 51.2               | 12.6        | 38.5       | 84.6          | 29.5        | 55.1       |
| 4               | 34.0                   | 15.4        | 18.6       | 63.6               | 11.6        | 52.0       | 97.7          | 27.0        | 70.7       |
| 5               | 36.1                   | 15.9        | 20.2       | 62.6               | 12.7        | 49.9       | 98.7          | 28.6        | 70.1       |
| 6               | 36.6                   | 15.9        | 20.7       | 64.1               | 12.7        | 51.4       | 100.6         | 28.5        | 72.1       |
| 7               | 42.4                   | 16.0        | 26.4       | 108.0              | 12.6        | 95.4       | 150.4         | 28.6        | 121.8      |
| 8               | 43.8                   | 14.0        | 29.9       | 103.4              | 12.1        | 91.3       | 147.2         | 26.1        | 121.2      |
| 9               | 38.2                   | 10.8        | 27.5       | 91.3               | 12.5        | 78.8       | 129.6         | 23.3        | 106.3      |
| 10              | 36.9                   | 10.6        | 26.3       | 82.9               | 12.6        | 70.3       | 119.8         | 23.2        | 96.6       |
| 11              | 39.7                   | 11.5        | 28.2       | 80.4               | 12.6        | 67.8       | 120.1         | 24.1        | 96.0       |
| 12              | 62.8                   | 14.7        | 48.1       | 120.8              | 12.9        | 107.9      | 183.6         | 27.6        | 156.0      |
| <b>1-4.2012</b> | 129.7                  | 33.5        | 96.2       | 305.6              | 45.8        | 259.9      | 435.4         | 79.3        | 356.1      |
| 1               | 34.0                   | 8.7         | 25.3       | 76.3               | 10.3        | 65.9       | 110.2         | 19.0        | 91.3       |
| 2               | 30.1                   | 7.7         | 22.4       | 61.3               | 11.1        | 50.2       | 91.4          | 18.9        | 72.6       |
| 3               | 32.2                   | 9.1         | 23.1       | 77.8               | 13.0        | 64.8       | 110.0         | 22.0        | 88.0       |
| 4               | 33.4                   | 8.1         | 25.4       | 90.2               | 11.4        | 78.9       | 123.7         | 19.4        | 104.3      |

Извор: НБРМ.

Табела 13

**НЕДК И РЕДК**

|             | <b>НЕДК</b>             | <b>РЕДК-ТЖ</b> | <b>Релативни цени - ТЖ</b> | <b>РЕДК - ЦП</b> | <b>Релативни цени - ЦП</b> |
|-------------|-------------------------|----------------|----------------------------|------------------|----------------------------|
|             | <i>индекси 2006=100</i> |                |                            |                  |                            |
| <b>2004</b> | 97.9                    | 106.5          | 108.8                      | 104.4            | 106.7                      |
| <b>2005</b> | 99.8                    | 102.2          | 102.5                      | 101.2            | 101.5                      |
| <b>2006</b> | 100.0                   | 100.0          | 100.0                      | 100.0            | 100.0                      |
| <b>2007</b> | 99.6                    | 97.2           | 97.6                       | 96.6             | 97.0                       |
| <b>2008</b> | 100.6                   | 98.7           | 98.1                       | 97.2             | 96.6                       |
| <b>2009</b> | 106.6                   | 99.7           | 93.5                       | 98.5             | 92.4                       |
| <b>2010</b> | 106.0                   | 97.0           | 91.5                       | 99.6             | 93.9                       |
| <b>2011</b> | 106.9                   | 96.5           | 90.3                       | 101.8            | 95.2                       |
| 1           | 106.8                   | 97.4           | 91.2                       | 101.0            | 94.6                       |
| 2           | 106.5                   | 97.5           | 91.6                       | 100.8            | 94.7                       |
| 3           | 106.5                   | 97.8           | 91.8                       | 102.9            | 96.7                       |
| 4           | 106.4                   | 97.4           | 91.5                       | 102.8            | 96.5                       |
| 5           | 105.9                   | 96.6           | 91.3                       | 101.5            | 95.9                       |
| 6           | 106.1                   | 96.0           | 90.4                       | 101.5            | 95.6                       |
| 7           | 106.5                   | 95.5           | 89.6                       | 100.7            | 94.6                       |
| 8           | 107.5                   | 96.5           | 89.7                       | 102.9            | 95.7                       |
| 9           | 107.6                   | 95.7           | 89.0                       | 102.0            | 94.8                       |
| 10          | 107.8                   | 95.6           | 88.8                       | 101.9            | 94.6                       |
| 11          | 107.7                   | 95.9           | 89.0                       | 101.5            | 94.3                       |
| 12          | 107.6                   | 96.1           | 89.3                       | 101.8            | 94.6                       |
| <b>2012</b> |                         |                |                            |                  |                            |
| 1           | 107.5                   | 97.8           | 91.1                       | 100.8            | 93.8                       |
| 2           | 107.5                   | 98.0           | 91.1                       | 102.6            | 95.5                       |
| 3           | 107.8                   | 97.5           | 90.4                       | 103.7            | 96.2                       |

Извор: НБРМ.

Табела 14

**ДЕВИЗНИ КУРСЕВИ**

|             | Просечен курс |         |         |         | Курс на крај на период |         |         |         |
|-------------|---------------|---------|---------|---------|------------------------|---------|---------|---------|
|             | Ден/CHF       | Ден/GBP | Ден/USD | Ден/EUR | Ден/CHF                | Ден/GBP | Ден/USD | Ден/EUR |
| <b>2004</b> | 39.7337       | 90.4298 | 49.4105 | 61.3377 | 39.7085                | 86.4983 | 45.0676 | 61.3100 |
| <b>2005</b> | 39.5871       | 89.6186 | 49.2919 | 61.2958 | 39.3402                | 89.2717 | 51.8589 | 61.1779 |
| <b>2006</b> | 38.8981       | 89.7611 | 48.7854 | 61.1885 | 38.0696                | 91.1007 | 46.4496 | 61.1741 |
| <b>2007</b> | 37.2534       | 89.4324 | 44.7184 | 61.1838 | 36.8596                | 83.2901 | 41.6564 | 61.2016 |
| <b>2008</b> | 38.6300       | 77.1265 | 41.8646 | 61.2654 | 41.0428                | 63.0387 | 43.5610 | 61.4123 |
| <b>2009</b> | 40.5769       | 68.8041 | 44.0766 | 61.2728 | 41.1165                | 67.6695 | 42.6651 | 61.1732 |
| <b>2010</b> | 44.5956       | 71.7150 | 46.4574 | 61.5150 | 49.3026                | 71.5008 | 46.3140 | 61.5050 |
| <b>2011</b> | 49.9881       | 70.8931 | 44.2281 | 61.5289 | 50.5964                | 73.6322 | 47.5346 | 61.5050 |
| 1           | 48.1809       | 72.4702 | 45.9858 | 61.5116 | 47.5236                | 71.4427 | 44.8614 | 61.5050 |
| 2           | 47.4083       | 72.6380 | 45.0951 | 61.5075 | 48.0545                | 71.9104 | 44.6919 | 61.5050 |
| 3           | 47.8229       | 71.0588 | 43.9906 | 61.5183 | 47.3456                | 69.9923 | 43.6595 | 61.5162 |
| 4           | 47.4222       | 69.7080 | 42.6383 | 61.5200 | 47.8064                | 68.9834 | 41.3947 | 61.5125 |
| 5           | 49.0049       | 70.0430 | 42.8266 | 61.5297 | 50.7237                | 71.0577 | 43.1713 | 61.6141 |
| 6           | 50.9005       | 69.5135 | 42.8109 | 61.6103 | 51.1964                | 68.4819 | 42.7175 | 61.6200 |
| 7           | 52.2133       | 69.5330 | 43.1423 | 61.6168 | 53.9524                | 70.4154 | 43.1998 | 61.6029 |
| 8           | 55.0191       | 70.1998 | 42.9071 | 61.5086 | 52.0182                | 69.5301 | 42.4562 | 61.5063 |
| 9           | 51.4977       | 70.4906 | 44.5426 | 61.5027 | 50.3842                | 70.6415 | 45.1737 | 61.5040 |
| 10          | 50.0403       | 70.6839 | 44.9128 | 61.5042 | 50.3685                | 69.9437 | 43.4357 | 61.5050 |
| 11          | 49.9897       | 71.6720 | 45.3129 | 61.5025 | 50.0826                | 72.0569 | 46.1243 | 61.5114 |
| 12          | 50.1034       | 72.8051 | 46.6049 | 61.5134 | 50.5964                | 73.6322 | 47.5346 | 61.5050 |
| <b>2012</b> |               |         |         |         |                        |         |         |         |
| 1           | 50.7711       | 73.8973 | 47.6848 | 61.5049 | 51.0584                | 73.5882 | 46.9146 | 61.5050 |
| 2           | 50.9539       | 73.5147 | 46.5380 | 61.5024 | 51.0373                | 72.5321 | 45.7113 | 61.5000 |
| 3           | 50.9953       | 73.6944 | 46.5718 | 61.5016 | 51.0627                | 73.7558 | 46.0505 | 61.5050 |
| 4           | 51.1828       | 74.7904 | 46.7293 | 61.5394 | 51.2153                | 75.4693 | 46.5115 | 61.5301 |

Извор: НБРМ.

Табела 15

**ТЕКОВИ НА КРЕИРАЊЕ И ПОВЛЕКУВАЊЕ НА ПРИМАРНИ ПАРИ**

|                           | Кумулативна промена<br>I-XII.2011 | Кумулативна промена<br>I-IV.2012 | Месечна промена<br>IV.2012 / III.2012 |
|---------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|
|                           | <i>во милиони денари</i>          |                                  |                                       |
| <b>Примарни пари*</b>     | 3.681                             | 379                              | 4.119                                 |
| <b>Депозити на држава</b> | -658                              | 6                                | -2.183                                |
| <b>Девизни трансакции</b> | 9.820                             | 1.286                            | -669                                  |
| Банки                     | 3.076                             | 2.830                            | -278                                  |
| Држава                    | 6.744                             | -1.543                           | -391                                  |
| <b>Благајнички записи</b> | -6.301                            | -589                             | 7.607                                 |
| <b>Расположив депозит</b> | 0                                 | -701                             | -701                                  |
| <b>Останати ставки</b>    | 820                               | 377                              | 65                                    |

\*Примарните пари не вклучуваат задолжителна резерва во девизи.

Извор: НБРМ.

Табела 16

**БИЛАНС НА НБРМ (СКРАТЕНА ФОРМА)**

|                     | Кумулативна промена<br>I - XII.2011 | Кумулативна<br>промена I - IV.2012 | Месечна промена<br>IV.2012 / III.2012 | Состојба IV.2012 |
|---------------------|-------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|------------------|
|                     | <i>во милиони денари</i>            |                                    |                                       |                  |
| Примарни пари*      | 4.641                               | -689                               | 4.160                                 | 52.955           |
| Нето девизна актива | 21.894                              | -331                               | -361                                  | 122.173          |
| Нето домашна актива | -17.253                             | -358                               | 4.521                                 | -69.218          |

\* Вклучува готови пари во оптек (вклучително и готовината во благајна на банките), задолжителна резерва на денарските и девизните депозити и вишокот на издвоени ликвидни средства над обврската за задолжителна резерва.

Извор: НБРМ.

Табела 17

**МОНЕТАРНИ АГРЕГАТИ**

|                 | 2010                                      |      |      |      | 2011 |      |      |      | 2012 |       |                       |      | 2010 |      |      |      | 2011 |      |      |       | 2012 |  |  |  |
|-----------------|-------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|-----------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|------|--|--|--|
|                 | Кв.1                                      | Кв.2 | Кв.3 | Кв.4 | Кв.1 | Кв.2 | Кв.3 | Кв.4 | Кв.1 | април | Кв.1                  | Кв.2 | Кв.3 | Кв.4 | Кв.1 | Кв.2 | Кв.3 | Кв.4 | Кв.1 | април |      |  |  |  |
|                 | период во однос на претходен период, во % |      |      |      |      |      |      |      |      |       | годишни промени, во % |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |  |  |  |
| M0              | -4,3                                      | 7,9  | -3,7 | 7,2  | -3,4 | 2,4  | -4,0 | 15,3 | -9,0 | 8,5   | 19,8                  | 27,1 | 9,5  | 6,6  | 7,6  | 2,1  | 1,8  | 9,5  | 3,1  | 6,1   |      |  |  |  |
| M1              | -3,7                                      | 4,5  | 2,4  | 6,7  | -5,8 | 7,3  | -0,9 | 6,6  | -3,2 | 2,6   | 7,4                   | 10,3 | 12,2 | 9,8  | 7,5  | 10,4 | 6,9  | 6,9  | 9,8  | 6,5   |      |  |  |  |
| M4              | 1,7                                       | 4,6  | 0,7  | 4,8  | 0,9  | 2,0  | 2,4  | 4,1  | 1,0  | -0,5  | 10,7                  | 14,8 | 13,4 | 12,2 | 11,4 | 8,6  | 10,5 | 9,7  | 9,8  | 9,3   |      |  |  |  |
| M4-денарски дел | 1,4                                       | 6,6  | 0,5  | 6,7  | 0,1  | 2,7  | 2,5  | 8,5  | 3,0  | -0,7  | 7,04                  | 15,0 | 17,6 | 15,9 | 14,5 | 10,3 | 12,5 | 14,4 | 17,7 | 16,2  |      |  |  |  |

Извор: НБРМ.

Табела 18

**ВКУПНИ ДЕПОЗИТИ КАЈ БАНКИ И ШТЕДИЛНИЦИ**

|                                              | Состојба на<br>31.03.2012<br>година | Состојба на<br>30.04.2012<br>година | Месечна<br>промена<br>(април<br>2012/март<br>2012) | Годишна<br>промена<br>март<br>2012/март<br>2011) | Годишна<br>промена<br>(април<br>2012/април<br>2011) | Придонес во<br>месечниот пораст<br>на вкупните<br>депозити во април<br>2012 година | Придонес во<br>годишниот пораст<br>на вкупните<br>депозити во април<br>2012 година |
|----------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
|                                              | <i>во милиони денари</i>            |                                     | <i>во %</i>                                        |                                                  |                                                     | <i>во %</i>                                                                        |                                                                                    |
| Вкупни депозити                              | 236.705                             | 235.105                             | -0,7                                               | 9,5                                              | 9,3                                                 | 100%                                                                               | 100%                                                                               |
| Денарски*                                    | 124.940                             | 123.696                             | -1,0                                               | 18,6                                             | 17,5                                                | 77,7                                                                               | 91,8                                                                               |
| Девизни                                      | 111.765                             | 111.409                             | -0,3                                               | 0,8                                              | 1,5                                                 | 22,3                                                                               | 8,2                                                                                |
| Депозити на домаќинства                      | 166.846                             | 168.280                             | 0,9                                                | 12,0                                             | 11,2                                                | -89,6                                                                              | 84,6                                                                               |
| Денарски*                                    | 77.041                              | 78.522                              | 1,9                                                | 27,0                                             | 25,7                                                | -92,6                                                                              | 80,0                                                                               |
| Девизни                                      | 89.805                              | 89.758                              | -0,1                                               | 1,7                                              | 1,0                                                 | 3,0                                                                                | 4,6                                                                                |
| Депозити на претпријатија од приватен сектор | 55.866                              | 52.064                              | -6,8                                               | 6,2                                              | 6,0                                                 | 237,7                                                                              | 14,7                                                                               |
| Денарски*                                    | 35.811                              | 32.795                              | -8,4                                               | 13,0                                             | 9,5                                                 | 188,6                                                                              | 14,3                                                                               |
| Девизни                                      | 20.055                              | 19.269                              | -3,9                                               | -4,0                                             | 0,5                                                 | 49,1                                                                               | 0,5                                                                                |

\* Денарските депозити се со вклучени депозитни пари.

Извор: НБРМ.

Табела 19

**ВКУПНИ ДЕПОЗИТИ КАЈ БАНКИ И ШТЕДИЛНИЦИ, ГОДИШНИ ПРОМЕНИ, ВО %**

|                                  | 2010 |      |      |      | 2011 |      |      |      | 2012 |       |
|----------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|
|                                  | Кв.1 | Кв.2 | Кв.3 | Кв.4 | Кв.1 | Кв.2 | Кв.3 | Кв.4 | Кв.1 | април |
| Вкупни депозити                  | 11,4 | 15,2 | 14,5 | 13,7 | 12,4 | 9,2  | 10,5 | 9,2  | 9,5  | 9,3   |
| Денарски                         | 7,7  | 15,9 | 21,0 | 19,9 | 17,2 | 11,8 | 13,0 | 14,3 | 18,6 | 17,5  |
| Девизни                          | 14,8 | 14,6 | 9,0  | 8,2  | 8,1  | 6,8  | 8,2  | 4,3  | 0,8  | 1,5   |
| Краткорочни                      | 6,9  | 11,1 | 8,4  | 7,7  | 7,6  | 2,1  | 6,7  | 7,8  | 7,1  | 7,5   |
| Долгорочни                       | 47,7 | 53,2 | 50,5 | 43,3 | 39,1 | 39,1 | 35,6 | 22,5 | 20,5 | 21,3  |
| Претпријатија од приватен сектор | -5,5 | 7,6  | 6,8  | 6,4  | 11,3 | -1,7 | 4,7  | 6,1  | 6,2  | 6,0   |
| Домаќинства                      | 19,9 | 19,6 | 17,6 | 17,4 | 14,0 | 14,2 | 14,3 | 12,0 | 12,0 | 11,2  |

Извор: НБРМ.

Табела 20

**ВКУПНИ КРЕДИТИ ДАДЕНИ ОД БАНКИ И ШТЕДИЛНИЦИ**

|                           | Состојба на<br>31.03.2012<br>година | Состојба на<br>30.04.2012<br>година | Месечна<br>промена<br>(април<br>2012/ март<br>2012) | Годишна<br>промена март<br>2012/март<br>2011) | Годишна<br>промена<br>(април<br>2012/април<br>2011) | Придонес во<br>месечниот<br>пораст на<br>вкупните<br>кредити во април<br>2012 година | Придонес во<br>годишниот<br>пораст на<br>вкупните<br>кредити во април<br>2012 година |
|---------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|                           | <i>во милиони денари</i>            |                                     | <i>во %</i>                                         |                                               |                                                     | <i>во %</i>                                                                          |                                                                                      |
| Вкупни кредити на банките | 210.912                             | 213.532                             | 1,2                                                 | 8,0                                           | 8,5                                                 | 100%                                                                                 | 100%                                                                                 |
| Денарски*                 | 153.024                             | 155.325                             | 1,5                                                 | 5,6                                           | 5,9                                                 | 87,8                                                                                 | 52,1                                                                                 |
| Девизни**                 | 57.888                              | 58.207                              | 0,6                                                 | 15,2                                          | 15,9                                                | 12,2                                                                                 | 47,9                                                                                 |
| Домаќинства               | 82.288                              | 82.691                              | 0,5                                                 | 7,4                                           | 7,0                                                 | 15,4                                                                                 | 32,6                                                                                 |
| Денарски                  | 75.689                              | 76.017                              | 0,4                                                 | 6,4                                           | 6,3                                                 | 12,5                                                                                 | 27,2                                                                                 |
| Девизни                   | 6.599                               | 6.674                               | 1,1                                                 | 19,7                                          | 15,6                                                | 2,8                                                                                  | 5,4                                                                                  |
| Претпријатија             | 128.127                             | 130.204                             | 1,6                                                 | 8,2                                           | 9,0                                                 | 79,3                                                                                 | 64,7                                                                                 |
| Денарски                  | 76.878                              | 78.714                              | 2,4                                                 | 4,3                                           | 4,9                                                 | 70,1                                                                                 | 22,2                                                                                 |
| Девизни                   | 51.249                              | 51.490                              | 0,5                                                 | 14,7                                          | 15,9                                                | 9,2                                                                                  | 42,5                                                                                 |

\* Денарските кредити ги вклучуваат и кредитите со валутна клаузула.

\*\* Девизните категории се вреднувани по тековниот девизен курс.

Извор: НБРМ.

Табела 21

**ВКУПНИ КРЕДИТИ ДАДЕНИ ОД БАНКИ И ШТЕДИЛНИЦИ, ГОДИШНИ ПРОМЕНИ, ВО %**

|                | 2009 |      |      |      | 2010 |      |      |      | 2011 |      |      |      | 2012 |       |
|----------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|
|                | Кв.1 | Кв.2 | Кв.3 | Кв.4 | Кв.1 | Кв.2 | Кв.3 | Кв.4 | Кв.1 | Кв.2 | Кв.3 | Кв.4 | Кв.1 | април |
| Вкупни кредити | 25,3 | 14,3 | 6,4  | 3,5  | 2,5  | 5,8  | 7,7  | 7,1  | 8,0  | 8,6  | 8,1  | 8,5  | 8,0  | 8,5   |
| Денарски       | 26,1 | 15,5 | 8,6  | 4,1  | 2,6  | 3,7  | 5,5  | 2,3  | 3,2  | 4,8  | 2,7  | 5,1  | 5,6  | 5,9   |
| Девизни        | 22,9 | 10,4 | -0,6 | 1,4  | 2,4  | 13,1 | 15,8 | 24,0 | 24,6 | 20,9 | 25,9 | 18,5 | 15,2 | 15,9  |
| Краткорочни    | 26,2 | 13,5 | 1,2  | -2,2 | -3,4 | -0,2 | 1,7  | -1,0 | -1,7 | -2,0 | -2,5 | 0,2  | -0,4 | 1,6   |
| Долгорочни     | 24,2 | 11,3 | 3,9  | 2,0  | 1,1  | 5,8  | 8,3  | 10,8 | 13,8 | 15,4 | 14,8 | 11,1 | 10,3 | 9,9   |
| Претпријатија  | 23,8 | 13,1 | 5,6  | 3,7  | 4,0  | 7,9  | 10,2 | 8,4  | 9,0  | 9,7  | 8,6  | 8,6  | 8,2  | 9,0   |
| Домаќинства    | 27,6 | 16,3 | 7,9  | 3,5  | 0,6  | 2,8  | 4,3  | 5,1  | 6,6  | 7,0  | 7,4  | 8,1  | 7,4  | 7,0   |

Извор: НБРМ.

Табела 22

**НЕТО ДЕВИЗНА АКТИВА НА БАНКИТЕ**

|                     | Состојба IV.2012         | Месечна промена<br>IV.2012/ III.2012 | Годишна промена<br>IV.2012/ IV.2011 |
|---------------------|--------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
|                     | <i>во милиони денари</i> |                                      |                                     |
| Девизни средства    | 32.639                   | -1.924                               | -2.865                              |
| Девизни обврски     | 36.838                   | 1.404                                | -1.429                              |
| Нето девизна актива | -4.200                   | -3.328                               | -1.436                              |

Извор: НБРМ.

Табела 23

| <b>КАМАТНИ СТАПКИ</b>                                              |                          |                           |                        |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------|------------------------|
|                                                                    | <b>април 2012 година</b> | <b>месечна промена</b>    | <b>годишна промена</b> |
|                                                                    | <i>во %</i>              | <i>во процентни поени</i> |                        |
| Каматна стапка на аукциите на благајничките записи (28 дена)       | 3,96                     | -0,04                     | -0,04                  |
| Меѓубанкарска каматна стапка на пазар на депозити (МКДОНИА)        | 2,15                     | 0,05                      | -0,04                  |
|                                                                    | <b>март 2012 година</b>  | <b>месечна промена</b>    | <b>годишна промена</b> |
|                                                                    | <i>во %</i>              | <i>во процентни поени</i> |                        |
| Пондерирани активни каматни стапки на банките (денарски и девизни) | 8,2                      | 0,0                       | -0,3                   |
| Пондерирани пасивни каматни стапки на банките (денарски и девизни) | 3,6                      | 0,0                       | -0,4                   |

*Забелешка:* Вкупната пондерирана активна каматна стапка не ги вклучува каматните стапки на негативните салда врз основа на тековни сметки и на кредитните картички. Вкупната пондерирана пасивна каматна стапка не ги вклучува каматните стапки на тековните сметки.

Извор: НБРМ.

Табела 24

| <b>КАМАТНИ СТАПКИ НА МЕЃУБАНКАРСКИ ПАЗАР НА ДЕПОЗИТИ</b> |                |             |                         |                        |                       |                        |                        |                        |                         |
|----------------------------------------------------------|----------------|-------------|-------------------------|------------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|
| <b>Период</b>                                            | <b>МКДОНИА</b> | <b>МБКС</b> | <b>СКИБОР преку ноќ</b> | <b>СКИБОР 1 недела</b> | <b>СКИБОР 1 месец</b> | <b>СКИБОР 3 месеци</b> | <b>СКИБОР 6 месеци</b> | <b>СКИБОР 9 месеци</b> | <b>СКИБОР 12 месеци</b> |
|                                                          | <i>во %</i>    |             |                         |                        |                       |                        |                        |                        |                         |
| I.2011                                                   | 2,47           | 2,49        | 2,75                    | 3,62                   | 4,35                  | 5,32                   |                        |                        |                         |
| II                                                       | 2,17           | 2,24        | 2,63                    | 3,54                   | 4,29                  | 5,27                   |                        |                        |                         |
| III                                                      | 2,29           | 2,23        | 2,51                    | 3,43                   | 4,25                  | 5,15                   |                        |                        |                         |
| IV                                                       | 2,19           | 2,28        | 2,46                    | 3,45                   | 4,25                  | 5,14                   |                        |                        |                         |
| V                                                        | 2,12           | 2,12        | 2,38                    | 3,39                   | 4,24                  | 5,09                   |                        |                        |                         |
| VI                                                       | 2,09           | 2,10        | 2,29                    | 3,27                   | 4,17                  | 5,08                   |                        |                        |                         |
| VII                                                      | 2,19           | 2,19        | 2,23                    | 3,17                   | 4,17                  | 5,03                   | 5,55                   | 6,05                   | 6,60                    |
| VIII                                                     | 2,21           | 2,22        | 2,19                    | 3,17                   | 4,15                  | 5,00                   | 5,47                   | 6,00                   | 6,49                    |
| IX                                                       | 2,17           | 2,19        | 2,19                    | 3,19                   | 4,16                  | 4,96                   | 5,47                   | 5,98                   | 6,47                    |
| X                                                        | 2,19           | 2,02        | 2,18                    | 3,18                   | 4,14                  | 4,95                   | 5,46                   | 5,94                   | 6,44                    |
| XI                                                       | 1,99           | 1,99        | 2,18                    | 3,17                   | 4,12                  | 4,91                   | 5,43                   | 5,91                   | 6,37                    |
| XII                                                      | 2,15           | 2,16        | 2,19                    | 3,18                   | 4,11                  | 4,83                   | 5,36                   | 5,84                   | 6,27                    |
| I.2012                                                   | 2,12           | 2,11        | 2,18                    | 3,18                   | 4,14                  | 4,81                   | 5,34                   | 5,82                   | 6,25                    |
| II                                                       | 2,14           | 2,14        | 2,19                    | 3,18                   | 4,14                  | 4,78                   | 5,28                   | 5,79                   | 6,24                    |
| III                                                      | 2,10           | 2,11        | 2,19                    | 3,18                   | 4,16                  | 4,76                   | 5,29                   | 5,78                   | 6,26                    |
| IV                                                       | 2,15           | 2,13        | 2,18                    | 3,18                   | 4,10                  | 4,71                   | 5,27                   | 5,77                   | 6,21                    |

Извор: НБРМ.

Табела 25

| КАМАТНИ СТАПКИ НА ВКУПНИ КРЕДИТИ И ДЕПОЗИТИ, ВО % |          |          |         |          |
|---------------------------------------------------|----------|----------|---------|----------|
|                                                   | Денарски |          | Девизни |          |
|                                                   | Кредити  | Депозити | Кредити | Депозити |
| III.2008                                          | 9,7      | 5,6      | 8,1     | 2,2      |
| VI                                                | 9,7      | 5,8      | 8,1     | 2,3      |
| IX                                                | 9,6      | 6,1      | 8,1     | 2,5      |
| XII                                               | 9,8      | 6,5      | 7,2     | 3,0      |
| III.2009                                          | 9,9      | 6,6      | 7,4     | 3,2      |
| VI                                                | 10,1     | 6,8      | 7,7     | 3,3      |
| IX                                                | 10,3     | 7,4      | 7,6     | 3,3      |
| XII                                               | 10,3     | 7,5      | 7,6     | 3,4      |
| III.2010                                          | 9,8      | 7,5      | 7,3     | 3,2      |
| VI                                                | 9,6      | 7,0      | 7,3     | 3,1      |
| IX                                                | 9,2      | 6,8      | 7,4     | 3,0      |
| XII                                               | 9,0      | 6,7      | 7,4     | 3,0      |
| III.2011                                          | 8,9      | 6,0      | 7,4     | 2,8      |
| VI                                                | 8,8      | 5,9      | 7,4     | 2,8      |
| IX                                                | 8,8      | 5,8      | 7,4     | 2,7      |
| XII                                               | 8,8      | 5,6      | 7,3     | 2,5      |
| I.2012                                            | 8,7      | 5,5      | 7,2     | 2,5      |
| II                                                | 8,7      | 5,3      | 7,2     | 2,3      |
| III                                               | 8,6      | 5,2      | 7,1     | 2,3      |

*Забелешка:* Вкупната пондерирана активна каматна стапка не ги вклучува каматните стапки на негативните салда врз основа на тековни сметки и на кредитните картички. Вкупната пондерирана пасивна каматна стапка не ги вклучува каматните стапки на тековните сметки.

Извор: НБРМ.

Табела 26

| КАМАТНИ СТАПКИ НА НОВИ КРЕДИТИ И ДЕПОЗИТИ, ВО % |          |          |         |          |
|-------------------------------------------------|----------|----------|---------|----------|
|                                                 | Денарски |          | Девизни |          |
|                                                 | Кредити  | Депозити | Кредити | Депозити |
| III.2008                                        | 9,1      | 3,8      | 8,0     | 1,4      |
| VI                                              | 9,3      | 4,2      | 8,1     | 1,2      |
| IX                                              | 9,1      | 4,5      | 7,8     | 1,9      |
| XII                                             | 9,1      | 4,4      | 6,6     | 1,5      |
| III.2009                                        | 9,7      | 4,6      | 7,0     | 1,9      |
| VI                                              | 10,8     | 4,5      | 7,8     | 1,5      |
| IX                                              | 10,3     | 5,2      | 8,3     | 1,5      |
| XII                                             | 10,1     | 5,2      | 7,5     | 1,6      |
| III.2010                                        | 10,0     | 5,0      | 7,8     | 1,5      |
| VI                                              | 9,7      | 4,3      | 7,8     | 1,1      |
| IX                                              | 9,3      | 3,8      | 7,4     | 1,0      |
| XII                                             | 8,6      | 4,2      | 7,3     | 1,3      |
| III.2011                                        | 8,1      | 3,1      | 6,8     | 1,0      |
| VI                                              | 8,2      | 3,2      | 7,4     | 0,8      |
| IX                                              | 8,3      | 3,2      | 7,4     | 0,8      |
| XII                                             | 8,2      | 3,9      | 6,9     | 0,9      |
| I.2012                                          | 7,8      | 3,6      | 6,4     | 0,8      |
| II                                              | 7,9      | 3,2      | 6,9     | 0,8      |
| III                                             | 8,0      | 2,9      | 6,8     | 0,8      |

*Забелешка:* Вкупната пондерирана активна каматна стапка не ги вклучува каматните стапки на негативните салда врз основа на тековни сметки и на кредитните картички. Вкупната пондерирана пасивна каматна стапка не ги вклучува каматните стапки на тековните сметки.

Извор: НБРМ.

Табела 27

**КАМАТНИ СТАПКИ ПО ГРУПИ НА БАНКИ**

|          | големи банки                             | средни банки | мали банки | големи банки                              | средни банки | мали банки |
|----------|------------------------------------------|--------------|------------|-------------------------------------------|--------------|------------|
|          | каматна стапка на денарски кредити, во % |              |            | каматна стапка на денарски депозити, во % |              |            |
| III.2008 | 8,6                                      | 11,4         | 10,6       | 5,6                                       | 5,6          | 5,8        |
| VI       | 8,7                                      | 11,2         | 10,2       | 5,8                                       | 5,9          | 6,0        |
| IX       | 8,8                                      | 11,1         | 10,0       | 6,1                                       | 6,1          | 6,1        |
| XII      | 9,0                                      | 11,2         | 10,3       | 6,6                                       | 6,5          | 5,9        |
| III.2009 | 9,2                                      | 11,2         | 10,5       | 6,8                                       | 6,2          | 5,9        |
| VI       | 9,7                                      | 11,0         | 10,9       | 7,1                                       | 6,4          | 5,2        |
| IX       | 9,8                                      | 11,1         | 11,0       | 7,6                                       | 7,0          | 5,1        |
| XII      | 9,9                                      | 11,1         | 10,9       | 7,7                                       | 7,2          | 5,3        |
| III.2010 | 9,5                                      | 10,6         | 10,9       | 7,7                                       | 7,1          | 5,7        |
| VI       | 9,3                                      | 10,2         | 10,9       | 7,2                                       | 6,5          | 5,6        |
| IX       | 9,0                                      | 9,4          | 10,6       | 7,0                                       | 6,5          | 5,6        |
| XII      | 8,9                                      | 9,3          | 10,6       | 6,9                                       | 6,2          | 5,7        |
| III.2011 | 8,7                                      | 9,3          | 10,4       | 6,0                                       | 5,8          | 6,0        |
| VI       | 8,6                                      | 9,9          | 10,2       | 5,8                                       | 6,2          | 5,8        |
| IX       | 8,5                                      | 9,8          | 10,1       | 5,8                                       | 5,9          | 6,7        |
| XII      | 8,5                                      | 9,7          | 9,8        | 5,5                                       | 5,7          | 6,9        |
| I.2012   | 8,5                                      | 9,7          | 9,8        | 5,4                                       | 5,7          | 7,0        |
| II       | 8,5                                      | 9,6          | 9,8        | 5,1                                       | 5,5          | 7,0        |
| III      | 8,4                                      | 9,6          | 9,7        | 5,1                                       | 5,4          | 7,0        |

*Забелешка:* Вкупната пондерирана активна каматна стапка не ги вклучува каматните стапки на негативните салда врз основа на тековни сметки и на кредитните картички. Вкупната пондерирана пасивна каматна стапка не ги вклучува каматните стапки на тековните сметки.

Извор: НБРМ.

Табела 28

**КАМАТНИ СТАПКИ ПО СЕКТОРИ**

|          | Население                                |                                           | Претпријатија                            |                                           |
|----------|------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------|
|          | Каматна стапка на денарски кредити, во % | Каматна стапка на денарски депозити, во % | Каматна стапка на денарски кредити, во % | Каматна стапка на денарски депозити, во % |
| III.2008 | 11,1                                     | 6,1                                       | 8,6                                      | 4,7                                       |
| VI       | 10,9                                     | 6,2                                       | 8,7                                      | 5,2                                       |
| IX       | 10,9                                     | 6,5                                       | 8,7                                      | 5,5                                       |
| XII      | 11,0                                     | 7,0                                       | 8,8                                      | 5,8                                       |
| III.2009 | 10,9                                     | 7,5                                       | 9,1                                      | 5,4                                       |
| VI       | 11,1                                     | 8,2                                       | 9,5                                      | 5,0                                       |
| IX       | 11,2                                     | 8,5                                       | 9,6                                      | 5,3                                       |
| XII      | 11,1                                     | 8,7                                       | 9,7                                      | 5,2                                       |
| III.2010 | 10,4                                     | 8,4                                       | 9,4                                      | 5,3                                       |
| VI       | 10,4                                     | 8,0                                       | 9,1                                      | 4,6                                       |
| IX       | 9,4                                      | 7,5                                       | 9,0                                      | 4,7                                       |
| XII      | 9,4                                      | 7,3                                       | 8,8                                      | 4,5                                       |
| III.2011 | 9,3                                      | 6,5                                       | 8,7                                      | 4,2                                       |
| VI       | 9,2                                      | 6,2                                       | 8,6                                      | 4,5                                       |
| IX       | 9,1                                      | 6,2                                       | 8,6                                      | 4,5                                       |
| XII      | 9,1                                      | 6,0                                       | 8,5                                      | 4,3                                       |
| I.2012   | 9,0                                      | 5,9                                       | 8,5                                      | 4,3                                       |
| II       | 9,0                                      | 5,6                                       | 8,5                                      | 4,2                                       |
| III      | 9,0                                      | 5,6                                       | 8,4                                      | 4,1                                       |

*Забелешка:* Вкупната пондерирана активна каматна стапка не ги вклучува каматните стапки на негативните салда врз основа на тековни сметки и на кредитните картички. Вкупната пондерирана пасивна каматна стапка не ги вклучува каматните стапки на тековните сметки.

Извор: НБРМ

Табела 29

**КАМАТНИ СТАПКИ НА ВКУПНИ КРЕДИТИ И ДЕПОЗИТИ, ВО %**

| Каматни стапки на тековни сметки |         |          | Каматни стапки на кредитни картички |
|----------------------------------|---------|----------|-------------------------------------|
|                                  | Кредити | Депозити | Кредити                             |
| VI.09                            | 12,3    | 0,8      | 15,9                                |
| IX                               | 12,2    | 0,9      | 15,8                                |
| XII                              | 12,7    | 0,9      | 15,7                                |
| III.10                           | 12,7    | 0,8      | 15,6                                |
| VI                               | 12,2    | 0,7      | 14,4                                |
| IX                               | 11,5    | 0,6      | 12,5                                |
| XII                              | 11,4    | 0,5      | 12,2                                |
| III.11                           | 10,7    | 0,5      | 11,3                                |
| VI                               | 10,7    | 0,4      | 11,6                                |
| IX                               | 10,6    | 0,3      | 11,5                                |
| XII                              | 10,5    | 0,3      | 11,3                                |
| I.12                             | 10,5    | 0,4      | 11,5                                |
| II                               | 10,3    | 0,3      | 11,5                                |
| III                              | 10,4    | 0,4      | 11,5                                |

Извор: НБРМ.